

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 2 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/21, 74/24 и 16/25) и точка 62 од Одлуката за извршување платежни трансакции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 84/25) гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија, донесе

УПАТСТВО ЗА ХАРТИЕНАТА ФОРМА НА ПЛАТНИТЕ НАЛОЗИ, СОГЛАСНОСТА ЗА ДИРЕКТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ И ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА, ЛИСТАТА НА ШИФРИ ЗА ЦЕЛТА НА ПЛАЌАЊАТА И СОДРЖИНАТА НА ИНФОРМАТИВНИОТ ЛЕТОК ЗА ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА СО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат:

- хартиената форма на платните налози, согласноста за директно задолжување и овластувањето за пренесување на платежната сметка, во вид на обрасци дадени во прилог на ова упатство, како и нивната намена и начинот на пополнување;
- листата на шифри за целта на плаќањата; и
- содржината на информативниот леток за платежната сметка со основни функции.

II. ХАРТИЕНА ФОРМА НА ПЛАТНИТЕ НАЛОЗИ

2. Давателите на платежните услуги се должни да ги употребуваат обрасците на платните налози од прилозите на ова упатство на хартија при извршувањето на платежните трансакции од физичките места каде што ги даваат услугите, при што:

- ги печатат во црно-бела техника, во два идентични примерока или на самокопирачка хартија, доколку го задоволува критериумот за квалитетен пренос на податоци на копијата наменета за корисникот на платежни услуги;
- не смеат да го менуваат распоредот на полињата за задолжителните елементи;
- насловот на образецот го прикажуваат во горниот десен агол на документот, со задебелен фонт, како што е определено во прилозите;
- логото, трговската марка и седиштето на давателот на платежната услуга ги прикажуваат во горниот лев агол во полето „Информации за и лого на давателот на платежни услуги“ со користење заштитна боја и без да се наруши јасноста и читливоста на текстот во образецот;
- во соодветно определените полиња, за задолжителните елементи се обезбедуваат доволно празни места за внесување на податоците и информациите потребни за извршување на платежните трансакции во согласност со Одлуката за извршување платежни трансакции (во понатамошниот текст: Одлуката) и ова упатство; и
- правилно пополнетиот налог го заверуваат и еден примерок му даваат на корисникот на платежната услуга, а другиот го задржуваат за себе.

Обрасците од ова упатство може да содржат и други елементи, вклучително и оние кои се неопходни за исполнување на барањата коишто произлегуваат од други законски и подзаконски акти, а кои се додаваат на крајот на образецот пред полињата за потпис и местото за заверка на платниот налог.

III. ВИДОВИ ОБРАСЦИ, НАМЕНА И НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ, ЛИСТА НА ШИФРИ ЗА ЦЕЛТА НА ПЛАЌАЊАТА И СОГЛАСНОСТ ЗА ДИРЕКТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

3. „Правилно пополнет налог“ согласно ова Упатство е налог во којшто сите задолжителни елементи се правилно пополнети со информации и податоци во полињата во образецот, и се потврдени со своерачен потпис од корисникот на платежната услуга.

Налог за внесување готовина

4. Налогот за внесување готовина е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 1 – Внесување готовина.

5. Налогот за внесување готовина се користи за внесување готовина на платежната сметка кај давателот на услугата од страна на имателот на платежната сметка или од друго лице овластено од него или по сила на закон.

Налогот за внесување готовина не може да се користи за плаќање во корист на буџетските корисници.

6. Задолжителните елементи на налогот за внесување готовина се внесуваат во полињата на образецот од точка 4 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на внесувачот** – Се внесуваат името и презимето на физичкото лице што внесува готовина од соодветниот важечки документ за негова лична идентификација или друг соодветно важечки документ издаден од надлежен државен орган.

- **Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или друг број за идентификација на внесувачот** – за резидентите физички лица со постојано место на живеење во Република Северна Македонија се внесува ЕМБГ, а за тие со привремен престој се внесува единствениот идентификациски број од соодветниот важечки документ за лична идентификација издаден од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. За нерезидентите физички лица се внесува единствениот идентификациски број на лицето од важечкиот документ за лична идентификација или друг соодветен важечки документ издаден од надлежниот орган на државата на нерезидентот.

- **Број на документот за идентификација на внесувачот** – Се внесува единствениот идентификациски број на важечкиот документ со кој се врши лична идентификација на лицето.

- **Опис на внесувањето готовина** – Се внесуваат податоци и информации од внесувачот на готовината за појаснување на основата на внесувањето во согласност со листата на описи во прилогот број 2 на ова упатство или подзаконскиот акт на Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст од ова упатство: Народната банка) со кој се пропишува начинот за извршување на платежните трансакции со странство. Исто така, може да се внесе и бројот на документот, датумот на стекнување на дневниот пазар, бројот на кредитната партија и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Потпис на внесувачот** – своерачен потпис на физичкото лице кое ја внесува готовината во присуство на службеното лице на давателот на платежната услуга кое ја прима готовината, по извршена проверка од важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето наведено во документот како внесувач. Доколку лицето кое ја внесува готовината е ополномоштено лице, во согласност со одредбите на рамковниот договор, ополномоштеното физичко лице кое ја внесува готовината на платежната сметка на имателот става своерачен потпис. Потписот се става кај давателот на платежната услуга во присуство на службеното лице, овластено од давателот на платежната услуга, кое ја прима готовината, по извршена проверка преку важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето коешто е наведено во документот како ополномоштено физичко лице потписник на налогот.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице – примач, на чија сметка се внесува готовината.

- **Платежна сметка на примачот** – Ознаката „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент, во чиешто продолжение се внесува бројот на платежната сметка на примачот.

- **Валута** – Се внесува кодот на валутата во согласност со прилогот 3 од ова упатство, што е предмет на платежната трансакција (со латинични букви).

- **Износ** – Се внесува износот на готовината изразен во валутата којашто се внесува. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места, како рационален број со две децимални места. Празните места се пополнуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Држава на нерезидентот** – Се внесува името на државата на нерезидентот. Ова поле се пополнува кога лице со статус на нерезидент внесува готовина на својата платежна сметка, како и кога лице со статус резидент внесува готовина во странска валута на својата платежна сметка која ја примило од нерезидент. Внесувањето на овој елемент е задолжително. Во првиот случај, нерезидентот ја назначува државата на резидентност, а во вториот случај резидентот ја назначува државата на нерезидентот од кој има примено готовина. Овој елемент не се внесува доколку лице со статус резидент примило готовина од друго лице со статус резидент.

- **Датум на поднесување** – Се внесува датумот на поднесувањето на налогот. Форматот на внесувањето на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Место за додавање елементи за заверка на налогот** – Се внесуваат часот и минутата на поднесувањето на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Налог за повлекување готовина

7. Налогот за повлекување готовина е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 2 – Повлекување готовина.

8. Налогот за повлекување готовина се користи за повлекување готовина од платежната сметка кај давателот на платежната услуга од страна на имателот на платежната сметка или од друго лице овластено од него или по сила на закон.

9. Задолжителните елементи на налогот за повлекување готовина се внесуваат во полињата на образецот од точка 7 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на имателот на платежната сметка** - Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице, од соодветниот важечки документ за негова лична идентификација издаден од надлежен државен орган, кое е имател на платежната сметка од која се подига готовината.

- **Платежна сметка на имателот** - Ознаката „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент, во чиешто продолжение се внесува бројот на платежната сметка од која се повлекува готовината.

- **Опис на повлекувањето готовина** – Се внесуваат податоци и информации за појаснување на основата за повлекувањето готовина во согласност со листата на описи во прилогот број 2 од ова упатство или подзаконскиот акт на Народната банка со кој се пропишува начинот на извршување на платежните трансакции со странство. Исто така, може да се внесе и бројот на патниот налог, на договорот, на одлуката, на материјалните трошоци за периодот и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Датум на поднесувањето** – Се внесува датумот на поднесување на налогот. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Потпис на имателот на платежната сметка** – своерачен потпис на физичкото лице / лицата кои имаат право да располагаат со платежната сметка од која се повлекува готовината во согласност со одредбите на рамковниот договор, во присуство на службеното лице на давателот на платежната услуга кое ја издава готовината, по извршена проверка од важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето наведено во документот како примач на готовината. Доколку физичкото лице кое има право да располага со платежната сметка е различно од физичкото лице кое ја прима готовината, физичкото лице кое има право да располага со платежната сметка не мора да е присутно во просториите на давателот на платежната услуга при поднесување на налогот за повлекување на готовината, при што службеното лице на давателот на платежната услуга кое ја издава готовината е должно да го спореди неговиот потпис на налогот за повлекување готовина со неговиот потпис што бил депониран претходно кај давателот на платежната услуга.

- **Наименување на примачот на готовината** – Се внесува името и презимето на примачот на готовината согласно соодветно важечки документ за лична идентификација издаден од надлежниот орган на државата на резидентност на физичкото лице.

- **Валута** – Се внесува кодот на валутата во согласност со прилогот број 3 од ова упатство, којшто е предмет на платежната трансакција (со латинични букви).

- **Износ** – Се внесува износот на платежната трансакција, изразен во валутата којашто се внесува. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места, како рационален број со две децимални места. Празните места се пополнуваат со заштитниот знак „свездичка (*).

- **Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или друг број за идентификација на примачот** – за резидентите физички лица со постојано место на живеење во Република Северна Македонија се внесува ЕМБГ, а за тие со привремен престој во Република Северна Македонија се внесува единствениот идентификациски број од соодветниот важечки документ за лична идентификација издаден од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. За нерезидентите физички лица се внесува единствениот идентификациски број на лицето од важечкиот документ за лична идентификација или друг соодветен важечки документ издаден од надлежниот орган на државата на нерезидентот.

- **Број на документ за идентификација на примачот на готовината** – Се внесува единствениот идентификациски број на важечкиот документ со кој се врши лична идентификација на лицето.

- **Држава на нерезидентот** – Се внесува името на државата во која резидентот правно лице ќе ја користи готовината. Овој елемент не се внесува доколку готовината се користи во Република Северна Македонија или кога физичкото лице нерезидент или физичкото лице резидент е имателот на платежната сметка од којашто се повлекува готовината.

- **Потпис на примачот на готовина** – Доколку физичкото лице кое ја прима готовината истовремено е и имател на платежната сметка, овој елемент на налогот не се внесува. Внесувањето на овој податок од страна на имателот на платежната сметка не претставува основа за одбивање на налогот. Доколку лицето кое ја подига готовината е ополномоштено лице, во согласност со одредбите на рамковниот договор, ополномоштеното физичко лице кое ја подигнува готовината од платежната сметка на имателот става своерачен потпис. Потписот се става кај давателот на платежната услуга во присуство на службеното лице, овластено од давателот на платежната услуга, кој ја врачува готовината, по извршена проверка преку важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето коешто е наведено во документот како ополномоштеното физичко лице потписник на налогот.

- **Место за додавање елементи за заверка на платниот налог** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Платен налог за извршување кредитен трансфер во денари

10. Платниот налог за извршување кредитен трансфер во денари е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 3 – Кредитен трансфер во денари.

11. Платниот налог за кредитниот трансфер во денари се користи за безготовински пренос на парични средства (за извршување на плаќања или друг вид пренос) од платежната сметка на плаќачот на платежната сметка на примачот врз основа на инструкции од имателот на платежната сметка или од друго лице овластено од него или по сила на закон.

12. Со користење на платниот налог за кредитен трансфер во денари не е возможно извршување на кредитниот трансфер во корист на буџетските корисници, вклучително и доколку преносот на парични средства во денари се врши кога плаќачот и / или примачот е нерезидент.

13. Задолжителните елементи на платниот налог за извршување кредитен трансфер во денари се внесуваат во полињата на образецот од точка 10 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице од соодветниот важечки документ за негова лична идентификација издаден од надлежен државен орган, имател на платежната сметка од која се бара извршување на кредитниот трансфер.

- **Платежна сметка на плаќачот** – Ознаката „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент, по кој, во продолжение, се внесува бројот на платежната сметка на плаќачот.

- **Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)** – Се внесуваат податоци и информации од плаќачот кои се наменети за примачот, со кои се појаснува основата на плаќањето или преносот, во согласност со листата на описи во прилогот број 2 на ова упатство, а кои се договорени претходно помеѓу плаќачот и примачот. Исто така, може да се внесе и бројот на документот, на фолио бројот, на фактурата или на договорот, бројот на кредитната партија и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Датум на поднесувањето** – Се внесува датумот на поднесување на платниот налог. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Потпис на плаќачот** – Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има / имаат право да располага / располагаат со платежната сметка од која се врши кредитниот трансфер, во согласност со одредбите од рамковниот договор, чијшто идентитет се утврдува врз основа на важечкиот документ за лична идентификација, примерокот на депонирани потписи на лицата кои дејствуваат во негово име и за негова сметка или врз основа на елементите за идентификација договорени помеѓу давателот на платежни услуги и плаќачот за кои не е потребно присуство на плаќачот во просториите на давателот на платежни услуги.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице примач на средствата врз основа на кредитниот трансфер. Во овој задолжителен елемент, на барање на давателот на платежната услуга дополнително може да се внесе и адресата на примачот, доколку примачот нема платежна сметка или друг производ кај давателот на платежната услуга на плаќачот.

- **Платежна сметка на примачот** – Оznakата „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент, а во продолжение се внесува бројот на платежната сметка на примачот.

- **Валута** – Оznakата „МКД“ преставува фиксен дел на овој елемент во согласност со прилогот број 3 од ова упатство, кој ја дефинира валутата на плаќањето во денари.

- **Износ** – Се внесува износот на платежната трансакција изразен во денари. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места. Празните места се пополнуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Назив на платниот систем** – Се внесува краткиот назив на платниот систем преку кој плаќачот бара да го изврши кредитниот трансфер, како податок напишан со кирилски или латинични букви или бројки, којшто е утврден во Регистарот на оператори на платните системи на Народната банка на Република Северна Македонија.

- **Датум (валута) на извршувањето** – Се внесува датумот на кој давателот на платежната услуга на плаќачот треба да го изврши налогот за кредитен трансфер, кој се пополнува според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Место за додавање елементи за заверка на платниот налог** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Платен налог за извршување кредитен трансфер со странство

14. Платниот налог за извршување кредитен трансфер со странство е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 4 – Кредитен трансфер со странство.

15. Платниот налог за кредитен трансфер со странство се користи за безготовински пренос на паричните средства (за извршување на плаќања или друг вид пренос) од платежната сметка на плаќачот на платежната сметка на примачот врз основа на инструкции од имателот на платежната сметка или од друго лице овластено од него или по сила на закон.

16. Платниот налог за кредитен трансфер со странство е наменет за извршување кредитен трансфер во валута различна од денарот, како и во валутата денар во случај кога се врши пренос на парични средства кога плаќачот и / или примачот е нерезидент.

Со користење на платниот налог за кредитен трансфер со странство не е возможно извршување кредитен трансфер во денари во корист на буџетските корисници.

17. Задолжителните елементи на платниот налог за извршување кредитен трансфер со странство се внесуваат во полињата на образецот од точка 14 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице, од соодветниот важечки документ за негова лична идентификација издаден од надлежен државен орган, имател на платежната сметка од која се бара извршување на кредитниот трансфер.

- **Платежна сметка на плаќачот** – Ознаката „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент, и во продолжение се внесува бројот на платежната сметка на плаќачот.

- **Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)** – Се внесуваат податоци и информации од плаќачот кои се наменети за примачот, со кои се појаснува основата на плаќањето или преносот, во согласност со листата на основи наведени во подзаконскиот акт на Народната банка со кој се пропишува начинот за извршување платежни трансакции со странство, а кои се договорени претходно помеѓу плаќачот и примачот. Исто така, може да се внесе и бројот на документот, на фактурата или на договорот, бројот на кредитната партија и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Во случај на вратени платежни трансакции и исправка на грешки, плаќачот треба да ја наведе причината за враќањето, односно исправката на грешката. Во случај на плаќање на обврските врз повеќе основи, давателот на платежни услуги може да понуди образец приспособен за внесување повеќе основи на плаќање. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Статус на плаќачот** – Се внесува знакот „X“ во соодветното поле, во зависност од доделениот статус на лицето плаќач во Република Северна Македонија, резидент односно нерезидент.

- **Статус на примачот** – Се внесува знакот „X“ во соодветното поле, во зависност од доделениот статус на лицето примач во Република Северна Македонија, резидент односно нерезидент.

- **Датум на поднесувањето** – Се внесува датумот на поднесување на платниот налог. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Датум (валута) на извршувањето** – Се внесува датумот на кој давателот на платежната услуга на плаќачот треба да го изврши налогот за кредитен трансфер, и истиот се пополнува според редоследот, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Потпис на плаќачот** – Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има / имаат право да располага / располагаат со платежната сметка од која се врши кредитниот трансфер, во согласност со одредбите од рамковниот договор, чијшто идентитет се утврдува врз основа на важечкиот документ за лична идентификација, примерокот на депонираните потписи на лицата кои дејствуваат во негово име и за негова

сметка или врз основа на елементите за идентификација договорени помеѓу давателот на платежни услуги и плаќачот за кои не е потребно присуство на плаќачот во просториите на давателот на платежните услуги.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице, примач на средствата врз основа на кредитниот трансфер. Во овој елемент, на барање на давателот на платежната услуга, дополнително може да се внесе и адресата на примачот, доколку примачот нема платежна сметка или друг производ кај давателот на платежната услуга на плаќачот. Во случај кога примач е правно лице, плаќачот во ова поле може да внесе и податоци за единствениот број за идентификација (единствен матичен број или идентификациска ознака) на примачот.

- **Платежна сметка на примачот** – Се внесува бројот на платежната сметка на примачот.

- **Валута** – Се внесува кодот на валутата што е предмет на платежната трансакција (со латинични букви), во согласност со прилогот број 3 од ова упатство.

- **Износ** – Се внесува износот на платежната трансакција, изразен во валутата предмет на платежната трансакција. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места, како рационален број со две децимални места. Празните места се внесуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Држава на нерезидентот** – Се внесува името на државата на нерезидентот плаќач или примач на паричните средства врз основа на кредитниот трансфер. Не се внесува доколку државата на резидентност на плаќачот и примачот на паричните средства е Република Северна Македонија.

- **Назив на платниот систем** – Се внесува краткиот назив на платниот систем преку кој плаќачот бара да го изврши кредитниот трансфер, како податок од кирилски или латинични букви или бројки, којшто е утврден во Регистарот на оператори на платните системи на Народната банка на Република Северна Македонија или на друг надлежен орган во странство, каде што е применливо.

- **БИК на давателот на платежните услуги на примачот** – Се внесува БИК (англ. BIC – Business identifier code) на давателот на платежната услуга на примачот. Доколку преносот на парични средства се врши во рамки на истиот давател на платежни услуги или кон друг давател на платежни услуги во државата, овој податок не се внесува. Се внесуваат од 8 до 11 алфанумерички знаци кои соодветствуваат на финансиската институција кон која плаќачот има намера да го изврши кредитниот трансфер. БИК треба да се внесе според ИСО-стандардот (англ. ISO standard) 9362 и повисок, за одредување на финансиската институција.

- **Надоместок за извршување на налогот на товар на:** – Со внесување на знакот „X” се назначува на чиј товар ќе паднат надоместоците за извршување на платниот налог за извршување кредитен трансфер за платежните трансакции со странство, односно дали надоместоците ќе ги плати плаќачот (при избирање на опцијата OUR), примачот (при избирање на опцијата BEN) или ќе бидат поделени помеѓу плаќачот и примачот (при избирање на опцијата SHA).

- **Друга идентификациска ознака на давателот на платежните услуги** – Се внесува во случај кога кредитниот трансфер се врши кон даватели на платежни услуги во Соединетите Американски Држави или во други земји, доколку користат друга идентификациска ознака различна од БИК.

- **Место за додавање елементи за заверка на налогот** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Согласност за директно задолжување

18. Согласноста за директно задолжување е дефинирана во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 5 – Согласност за директно задолжување.

19. Со согласноста за директно задолжување, плаќачот дава согласност одредени платежни трансакции иницирани од примачот да се извршат со директно задолжување на неговата платежна сметка кај давателот на платежната услуга, под условите наведени во согласноста.

20. Согласноста за директно задолжување треба да е правилно пополнета во најмалку три примерока. Едниот примерок го задржува плаќачот, другиот му се дава на давателот на платежната услуга на плаќачот, а третиот на лицето примач на директното задолжување.

21. Задолжителните елементи на согласноста за директно задолжување се пополнуваат во полињата на образецот од точка 18 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување и адреса на давателот на платежните услуги на плаќачот** – Се внесува називот и адресата на регистрирање на правното лице давател на платежната услуга каде што плаќачот има намера да ја даде согласноста за директно задолжување.

- **Единствена референтна ознака на согласноста** – Се внесува единствена идентификациска ознака на согласноста доделена од страна на давател на платежна услуга кој учествува во шема на директни задолжувања воспоставена во Република Северна Македонија или во држава членка на СЕПА.

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице кое дава согласност за директно задолжување.

- **Број на платежната сметка (ИБАН или ББАН) или друга единствена идентификациска ознака на плаќачот** – Се внесува бројот на платежната сметка на примачот.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице примач на паричните средства врз основа на директно задолжување.

- **Единствена идентификациска ознака на примачот** – Се внесува единствената идентификациска ознака на примачот доделена од страна на шемата на директни задолжувања воспоставена во Република Северна Македонија или во држава членка на СЕПА.

- **Услови** – Се опишуваат условите под кои плаќачот ја дава согласноста за директно задолжување. Доколку условите не може исцрпно да се наведат, во ова поле, се наведува „дополнително доставени услови“. Во ваков случај, плаќачот ги наведува условите во пропратен документ, кој претставува составен документ на дадената согласност. Овој документ недвосмислено ја дефинира согласноста за директно задолжување и нејзиниот примач, за која важат опишаните услови (пример: „Услови на согласноста за директно задолжување во корист на...“).

- Елементот назначен како: **„На извештајот од мојата платежна сметка, приказот на трансакцијата за директно задолжување кај давателот на платежни услуги да биде прикажан како“**, се внесува од страна на примачот на платежната трансакција за директно задолжување, каде што е соодветно, а по претходно дадени услови од плаќачот, се назначува називот на правното лице кое може да се разликува од официјално регистрирано, додека во задолжителниот елемент „опис на директното задолжување“ се внесува начинот на прикажување на платежната трансакција на изводот кај давателот на платежни услуги на плаќачот.

- **Потпис на плаќачот, место и датум на поднесување на согласноста** – Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има / имаат право да располага / располагаат со платежната сметка, во согласност со одредбите од рамковниот договор, во присуство на службеното лице на давателот на платежната услуга кое врши проверка од важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето наведено во документот како плаќач. Исто така, се назначува општината во Република Северна Македонија каде што е дадена согласноста, како и датумот внесен според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ) кога е дадена согласноста.

- **Датум на почетокот на важење на согласноста** – Се внесува датумот од кој плаќачот има намера да отпочне важењето на согласноста. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Датум на престанокот на важење на согласноста** – Се внесува датумот на кој плаќачот има намера да го прекине важењето на согласноста. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ). Кога овој елемент не е внесен од страна на плаќачот, се смета дека согласноста е дадена во рок од една година сметано од датумот наведен во задолжителниот елемент датум на почетокот на важење на согласноста. Датумот на почетокот на важење на согласноста и датумот на престанокот на важењето на согласноста не смеат да се преклопат, т.е. датумот на престанокот на важење на согласноста секогаш е подоцна од датумот на почетокот на важење на согласноста.

Платен налог за директно задолжување

22. Платниот налог за директно задолжување е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 6 – Директно задолжување.

23. Со платниот налог за директно задолжување, примачот на плаќањето иницира платежна трансакција за наплата од платежната сметка на плаќачот врз основа на претходно обезбедена писмена согласност за директно задолжување од страна на плаќачот.

24. Платниот налог за директно задолжување е наменет за извршување директно задолжување од платежната сметка во денари.

25. Задолжителните елементи на платниот налог за извршување на директно задолжување се внесуваат во полињата на образецот од точка 22 од ова упатство на следниов начин:

- **Тип директно задолжување** – се внесува типот на директното задолжување (повторливо, еднократно, прво, последно или отповикување), како што е наведено во согласноста за директно задолжување дадена од страна на плаќачот.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на примачот на парични средства врз основа на директно задолжување.

- **Платежна сметка на примачот** – Се внесува бројот на платежната сметка на примачот, каде што треба да се изврши задолжувањето на платежната сметка настанато врз основа на платежната услуга со директно задолжување.

- **Единствена идентификациска ознака на примачот** – се внесува единствената идентификациска ознака на примачот доделена од страна на шемата на директни задолжувања воспоставена во Република Северна Македонија или во држава членка на СЕПА.

- **Валута** – Се внесува кодот на валутата што е предмет на платежната трансакција (со латинични букви), во согласност со прилогот број 3 од ова упатство.

- **Износ** – Се внесува износот на платежната трансакција, изразен во валутата којашто е предмет на платежната трансакција. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места. Празните места се внесуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Датум на поднесување на согласноста** – Се внесува датумот кога е потпишана согласноста за директно задолжување од страна на плаќачот. Овој податок претставува задолжителен елемент без кој не може да се изврши платежната трансакција. Форматот на внесување на датумот на потпишување на согласноста е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Датум (валута) на извршувањето** – Се внесува датумот на кој давателот на платежната услуга на плаќачот треба да го изврши платниот налог за директно задолжување, кој се внесува според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ). Доколку овој елемент не е внесен, ќе се смета дека датумот на извршување е истиот со датумот на поднесување.

- **Потпис на примачот** – Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има /имаат право од платежната сметка на примачот да иницира / иницираат наплата на парични средства, во согласност со одредбите од рамковниот договор, чијшто идентитет се утврдува врз основа на важечкиот документ за лична идентификација, примерокот на депонирани потписи на лицата кои дејствуваат во негово име и за негова сметка или врз основа на елементи за идентификација договорени помеѓу давателот на платежни услуги и примачот за кои не е потребно присуство на примачот во просториите на давателот на платежните услуги.

- **Датум на поднесување на платниот налог** - Се внесува датумот на поднесување на платниот налог. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице плаќач.

- **Платежна сметка на плаќачот** – Се внесува бројот на платежната сметка на плаќачот.

- **Единствена референтна ознака на согласноста** – се внесува единствената идентификациска ознака на согласноста доделена од страна на давателот на платежната услуга кој учествува во шемата на директни задолжувања воспоставена во Република Северна Македонија или во држава членка на СЕПА.

- **Опис на плаќањето (информација од примачот за плаќачот)** – Се внесуваат податоци и информации од примачот кои се наменети за плаќачот, со кои се појаснува основата на наплатата, во согласност со листата на целите во прилогот број 2 на ова упатство, а кои се договорени претходно помеѓу плаќачот и примачот. Исто така, може да се внесе и бројот на документот, на фактурата или договорот, бројот на кредитната партија и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Место за додавање на елементи за заверка на платниот налог** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на буџетските корисници

26. Платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на буџетските корисници е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 7 - Кредитен трансфер кон буџетските корисници.

27. Платниот налог за извршување кредитен трансфер во корист на буџетските корисници се користи за безготовински пренос на паричните средства (за извршување плаќања или друг вид пренос) од платежната сметка на плаќачот на платежната сметка на примачот врз основа на инструкции од имателот на платежната сметка или од друго лице овластено од него или по сила на закон.

28. Платниот налог за извршување кредитен трансфер во корист на буџетските корисници можат да го користат јавните здравствени установи за внесување на дневниот пазар во денари на платежната сметка на јавната здравствена установа.

29. Задолжителните елементи на платниот налог за кредитен трансфер во корист на буџетските корисници се пополнуваат во полињата на образецот од точка 26 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице, од соодветниот важечки документ за негова лична идентификација издаден од надлежен државен орган, кое бара извршување на кредитниот трансфер.

- **Платежна сметка на плаќачот** – Оznakата „МК07“ претставува фиксен дел на овој елемент. Во продолжение се внесува бројот на платежната сметка на плаќачот при извршување на кредитниот трансфер од страна на плаќачот.

- **Даночен број на плаќачот** – Се внесува единствениот матичен број или единствениот даночен број на корисникот на платежната услуга. Во случај кога даночната обврска се плаќа во име и за сметка на лице различно од корисникот на платежната услуга, се внесува единствениот матичен број или единствениот даночен број на лицето на кое гласи даночната обврска – даночен обврзник. Овој елемент не се внесува кога корисникот на платежната услуга е нерезидент и нема регулирано престој во Република Северна Македонија.

- **Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)** – Се внесуваат податоци и информации од плаќачот кои се наменети за примачот, со кои се појаснува основата на плаќањето или преносот, во согласност со листата на описи во прилогот број 2 на ова упатство, а кои се договорени претходно помеѓу плаќачот и примачот. Исто така, може да се внесе и бројот на документот, на решението, датумот на дневниот пазар на јавните здравствени установи, периодот на плаќање на данокот на додадена вредност, бројот на царинската декларација и други дополнителни информации, односно елементи коишто упатуваат на официјални документи, користејќи кирилски букви, латинични букви и / или бројки. Кога се врши плаќање на придонесите во корист на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, задолжителен елемент е нумеричкиот податок за бројот на фолиото. Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Датум на поднесувањето** - Се внесува датумот на поднесување на платниот налог. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Датум (валута) на извршувањето** - Се внесува датумот на кој давателот на платежната услуга на плаќачот треба да го изврши налогот за кредитниот трансфер / паричната дознака, кој се пополнува според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

Доколку овој елемент не е внесен, ќе се смета дека датумот на извршување е истиот со датумот на поднесување.

- **Потпис на плаќачот** - Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има/имаат право да располага / располагаат со платежната сметка од која се врши кредитниот трансфер, во согласност со одредбите од рамковниот договор, чијшто идентитет се утврдува врз основа на важечкиот документ за лична идентификација, примерокот на депонирани потписи на лицата кои дејствуваат во негово име и за негова сметка или врз основа на елементите за идентификација договорени помеѓу давателот на платежните услуги и плаќачот за кои не е потребно присуство на плаќачот во просториите на давателот на платежни услуги. При вршење на паричната дознака, се става своерачен потпис на физичкото лице плаќач, во присуство на службеното лице на давателот на платежната услуга кое врши проверка од важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето наведено во документот како плаќач.

- **Наименување на примачот** – Се внесува називот на правното лице, Трезор на Министерството за финансии на Република Северна Македонија или Трезор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

- **Платежна сметка на примачот** – Ознаката „МК07“ претставува фиксен дел на овој елемент. Во продолжение се внесува бројот на платежната сметка на Трезорот на Министерството за финансии на Република Северна Македонија или платежната сметка на Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

- **Износ** – Ознаката „МКД“ претставува фиксен дел на овој задолжителен елемент во согласност со прилогот број 3 од ова упатство. Во продолжение се внесува износот на платежната трансакција, изразен во денари. Износот се внесува порамнето оддесно, без празни места. Празните позиции се пополнуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Уплатна сметка** – Се внесува податок од единаесет бројки во согласност со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи пропишано од Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

- **Платежна сметка на буџетски корисник** – Се внесува податок од петнаесет бројки во согласност со Упатството за начинот на трезорското работење пропишан од Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

- **Приходна шифра и програма** – Се внесува податок од осум знаци во согласност со Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи и Правилникот за класификација на приходите пропишан од Министерството за финансии на Република Северна Македонија.

- **Назив на платниот систем** – Се внесува краткиот назив на платниот систем преку кој плаќачот бара да се изврши кредитниот трансфер / паричната дознака, како податок од кирилски или латинични букви или бројки, кој е утврден во Регистар на оператори на платни системи на Народната банка на Република Северна Македонија.

- **Место за додавање елементи за заверка на налогот** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Збирен платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите

30. Збирниот платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите е дефиниран во прилогот број 1 на ова упатство како образец број 8 – Збирен кредитен трансфер.

31. Збирниот платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите се користи кога на товар на една платежна сметка на плаќачот, а во корист на повеќе примачи, се плаќаат придонесите од задолжителното социјално осигурување, персоналниот данок и нето-платата, односно персоналниот данок и приходот што не е плата. Збирниот платен налог е придружен со поединечни платни налози за секој поединечен пренос на парични средства од плаќач во корист на секој примач за која цел се користат образецот број 3 – Кредитен трансфер во денари, односно образецот број 7 - Кредитен трансфер кон буџетските корисници.

32. Давателот на платежни услуги што ја овозможува оваа платежна услуга ги презема електронските податоци за плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување, персоналниот данок и нето-платата од Управата за јавни приходи.

33. Збирниот платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите е пополнет правилно доколку се правилно пополнети сите поединечни платни налози, односно е пополнет неправилно доколку е неправилен и само еден од поединечните налози вклучени во него.

34. Збирниот платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите со збирни податоци за плаќачот се печати во продолжение на декларацијата за прием на пресметката за плата од Управата за јавни приходи. Декларација за прием на пресметката за плата од Управата за јавни приходи заверена од страна на службеникот / службениците вработени кај давателот на платежната услуга му се враќа на плаќачот, додека платниот налог останува и се архивира кај давателот на платежната услуга каде што е извршена платежната трансакција.

35. Задолжителните елементи на збирниот платен налог за извршување кредитен трансфер во корист на повеќе платежни сметки на примачот / примачите се внесуваат во полињата на образецот од точка 30 од ова упатство на следниов начин:

- **Наименување на плаќачот** – Се внесува називот на правното лице или името и презимето на физичкото лице од соодветниот важечки документ за лична идентификација, издаден од надлежен државен орган, имател на платежната сметка од која се бара извршување на кредитниот трансфер.

- **Даночен број на плаќачот** – Се внесува единствениот матичен број или единствениот даночен број на корисникот на платежната услуга. Во случај кога даночната обврска се плаќа во име и за сметка на лице различно од корисникот на платежната услуга, се внесува единствениот матичен број или единствениот даночен број на лицето на кое гласи даночната обврска – даночен обврзник. Овој елемент не се внесува кога корисникот на платежната услуга е нерезидент и нема регулирано престој во Република Северна Македонија.

- **Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)** – Ова поле се пополнува доколку плаќачот е буџетски корисник, при што задолжително се внесува соодветната сметка на буџетскиот корисник, расходното konto и програмата од која се врши плаќањето. Доколку плаќачот не е буџетски корисник, по потреба се внесуваат дополнителни информации за плаќањето. Овој елемент се повторува повеќе пати (во зависност од бројот на поединечни налози). Максималниот број знаци кои можат да се внесат во овој елемент изнесува 140, вклучувајќи ги и празните полиња како знаци.

- **Датум на поднесувањето** – Се внесува датумот на поднесување на платниот налог. Форматот на внесување на датумот е според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Датум (валута) на извршувањето** – Се внесува датумот на кој давателот на платежни услуги треба да го изврши налогот за кредитен трансфер на плаќачот, кој се пополнува според редоследот ден, месец, година (ДДММГГГГ).

- **Потпис на плаќачот** – Своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица сопственик / сопственици на платежната сметка или своерачен потпис на физичкото лице / физичките лица кое / кои има / имаат право да располага / располагаат со платежната сметка од која се врши кредитниот трансфер, во согласност со одредбите од рамковниот договор, чијшто идентитет се утврдува врз основа на важечкиот документ за лична идентификација, примерокот на депонирани потписи на лицата кои дејствуваат во негово име и за негова сметка или врз основа на елементи за идентификација договорени помеѓу давателот на платежни услуги и плаќачот за коишто не е потребно присуство на плаќачот во просториите на давателот на платежни услуги.

- **Платежна сметка на плаќач** – Ознаката „МК07“ преставува фиксен дел на овој елемент. Во продолжение се внесува бројот на платежната сметка на плаќачот при извршување збиен кредитен трансфер од страна на плаќачот, кој ќе се изврши на товар на неговата платежна сметка, а во корист на повеќе платежни сметки на примачите.

- **Износ** – Ознаката „МКD“ преставува фиксен дел на овој елемент во согласност со прилогот број 3 од ова упатство. Во продолжение се внесува износот на платежната трансакција, изразен во денари. Износот се внесува од десната страна на задолжителниот елемент, без празни места. Празните места се внесуваат со заштитниот знак „свездичка“ (*).

- **Фолио број** – Претставува податок од дваесет и две бројки кој го генерира Управата за јавни приходи. Фолио бројот се внесува порамнето одлево, а во продолжение, по потреба, се внесува информација за примачот со опис на намената и основата за плаќање заради која е воспоставен налогот. Овој елемент се повторува повеќепати во зависност од бројот на налозите.

- **Назив на платниот систем** – Се внесува краткиот назив на платниот систем преку кој плаќачот бара да се изврши кредитниот трансфер, како податок од кирилски или латинични букви или бројки, кој е утврден во Регистар на оператори на платни системи на Народната банка на Република Северна Македонија.

- **Вкупен број налози** – Во ова поле се внесува вкупниот број поединечни платни налози во збирниот налог.

- **Место за додавање елементи за заверка на налогот** – Се внесуваат часот и минутата на поднесување на налогот. Форматот на внесување на времето е според редоследот час и минута (ЧЧ:ММ). Во овој дел задолжително се става потписот на овластеното службено лице од давателот на платежната услуга. Давателот на платежната услуга може да внесе елементи во налогот наменети за полесна автоматска обработка на налогот од неговиот информациски систем.

Платен налог за извршување парична дознака

36. Платниот налог за извршување парична дознака се користи од плаќачот за пренесување на парични средства на примачот без употреба на платежната сметка од страна на плаќачот, на примачот или од двајцата.

37. Доколку давателот на платежни услуги ги прима паричните средства од плаќачот во готовина без да отвори платежна сметка било за плаќачот, било за примачот и со единствена цел соодветниот износ на паричните средства да му го стави на располагање на

примачот или да му ги пренесе на давателот на платежни услуги на примачот кој му ги става на негово располагање, може да состави образец на платен налог за извршување парична дознака, во кој треба да бидат наведени задолжителните елементи во согласност со точка 33 од Одлуката.

38. Доколку плаќачот, во инструкциите дадени на давателот на платежни услуги кој ги прима паричните средства за да ги дозначи, односно да му го пренесе соодветниот износ на давателот на платежни услуги на примачот кој му ги става на негово располагање, ја наведува и платежната сметка на примачот, која е составена според структурата на ББАН/ИБАН, е должен да користи некој од обрасците број 3, 4 или 7 од ова упатство, соодветно. Плаќачот ги користи овие обрасци кога на својот давател на платежни услуги му става на располагање готовина која се користи за извршување пренос на паричните средства кон платежната сметка на примачот составена според структурата на ББАН/ИБАН.

39. При пополнување на платниот налог за парична дознака при користење на обрасците 3, 4 и 7 од ова упатство, покрај задолжителните елементи во согласност со точка 33 од Одлуката, корисникот на платежни услуги ги внесува и останатите задолжителни елементи опфатени во овие обрасци, освен задолжителниот елемент за платежната сметка на плаќачот.

Шифра за целта на плаќањето

40. Обрасците број 1, 2, 3, 4, 6 и 7 од прилогот број 1 на ова упатство, покрај задолжителните елементи од точките 6, 9, 13, 17, 25 и 29 од ова упатство, содржат поле за шифра за целта на плаќањето, кое се пополнува на следниов начин:

- при извршување платежни трансакции во денари, се внесуваат четири латинични букви или комбинација на четири латинични букви и бројки, коишто ја преставуваат шифрата за целта на плаќањето во согласност со листата на шифри во прилогот број 2 на ова упатство; или

- при извршување платежни трансакции во валута различна од денарот, како и во валутата денар во случај кога се вршат платежни трансакции кога плаќачот и / или примачот е нерезидент, се внесуваат три бројки коишто ја преставуваат шифрата за целта на плаќањето во согласност со листата на шифри утврдена во подзаконскиот акт на Народната банка со кој се пропишува начинот за извршување на платежните трансакции со странство. Во случај на вратени платежни трансакции и исправка на грешка, се внесува истата шифра соодветна за приливната или одливната платежна трансакција.

Полето за шифра за целта на плаќањето може да биде пополнето од корисникот на платежните услуги, но не е задолжителен елемент за прием на налогот ниту за извршување на платежната трансакција од давателот на платежната услуга.

IV. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА И СОДРЖИНА НА ИНФОРМАТИВНИОТ ЛЕТОК ЗА ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА СО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

41. На барање на корисникот на платежни услуги, давателот на платежни услуги е должен да му даде овластување за пренесување на платежната сметка, кое е дадено во прилогот број 4 на ова упатство.

По внесување на потребните информации и податоци во овластувањето за пренесување на платежната сметка, физичкото лице кое има право да располага со платежната сметка што се пренесува, во согласност со одредбите од рамковниот договор, става своерачен

потпис на овластувањето во присуство на службеното лице на давателот на платежната услуга, кое врши проверка од важечкиот документ за лична идентификација дека потпишувачот е лицето наведено во документот како имател на платежната сметка или е друго лице овластено од него.

По проверка на внесените информации и податоци, овластеното службено лице од давателот на платежната услуга го потпишува овластувањето.

42. Заради подигнување на свеста на јавноста за достапноста на платежните сметки со основни функции, давателот на платежни услуги е должен да изготви и да им обезбеди достапност на потрошувачите до информативниот леток за платежната сметка со основни функции, како што е пропишано во прилогот број 5 на ова упатство, при што во него задолжително ги внесува податоците и информациите за надоместоците кои ги наплатува за користењето на платежните услуги од потрошувачите, вклучувајќи ги и потрошувачите кои се корисници на законски права.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

43. Одредбите на главите II и III од ова упатство ќе се применуваат од 5 октомври 2025 година.

По исклучок од став 1 од оваа точка, обрасците 1, 2, 3, 4, 7 и 8 од прилогот број 1 од ова упатство за извршување платежни трансакции во денари ќе се применуваат на датумот на започнување на примената на ИСО-стандардот „20022 XML“ за размена на налози за пренос во платниот систем за плаќање и порамнување големи и итни плаќања МИПС.

44. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за хартиената форма на платните налози, согласноста за директно задолжување и овластувањето за пренесување на платежната сметка, листата на шифри за опис на плаќањата и содржината на информативниот леток за платежната сметка со основни функции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 223/24).

45. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

У. бр. 02-17638/1
20 мај 2025 година
Скопје

Гувернер,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

Прилог број 1

Образец број 1

Место за додавање информации за и лого на давателот на платежните услуги		Налог Внесување готовина - ВГ	
Наименување на внесувачот		Наименување на примачот	
ЕМБГ или друг број за идентификација на внесувачот		Платежна сметка на примачот	
Број на документот за идентификација на внесувачот		М К 0 7	
Опис на внесувањето готовина		Износ	
Шифра		Валута	
Датум на поднесувањето		Држава на нерезидентот	
Потпис на внесувачот		Место за заверка на налогот	

Место за додавање информации за и
лого на давателот на платежните услуги

Налог
Повлекување готовина – ПГ

Наименување на имателот на платежната сметка

Платежна сметка на имателот

M K O 7

Опис на повлекувањето готовина

Шифра

Датум на поднесувањето

Држава на нерезидентот Потпис на примачот на готовината

Потпис на имателот на платежната сметка

Место за заверка на налогот

Образец број 3

Место за додавање информации за и
лого на давателот на платежните услуги

Платен налог
Кредитен трансфер во денари - КТД

Наименување на плаќачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Платежна сметка на плаќачот

M	K	0	7											
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис на плаќањето
(информација од плаќачот за примачот)

Шифра

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум на поднесувањето

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Потпис на плаќачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименување на примачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Платежна сметка на примачот

M	K	0	7											
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валута

M	K	D
---	---	---

Износ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назив на платниот систем

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум (валута) на извршувањето

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Место за заверка на платниот налог

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименување на плаќачот									
Платежна сметка на плаќачот									
M	K	O	7						
Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)				Шифра					
Статус на плаќачот									
Резидент		Нерезидент		Резидент		Нерезидент			
Датум на поднесувањето									
Потпис на плаќачот									

Наименување на примачот			
Платежна сметка на примачот			
Валута		Износ	
Држава на нерезидентот		Назив на платниот систем	
БИК на давателот на платежните услуги на примачот		Надоместок за извршување на налогот на товар на:	
		плаќач (OUR)	поделен (SHA)
			примач (BEN)
Друга идентификациска ознака на давателот на платежните услуги на примачот			
Место за заверка на платниот налог			

Образец број 5

Место за додавање информации за и лого на давателот на платежните услуги		Согласност за директно задолжување	
Наименување и адреса на давателот на платежните услуги на плаќачот		Единствена референтна ознака на согласноста	
Наименување на плаќачот			
Број на платежната сметка (ИБАН или ББАН) или друга единствена идентификациска ознака на плаќачот			
Наименување на примачот		Единствена идентификациска ознака на примачот	
Услови			
На извештајот од мојата платежна сметка, приказот на трансакцијата за директно задолжување кај давателот на платежни услуги да биде прикажан како (се пополнува од страна на примачот):			
Примач на директното задолжување		Опис на директното задолжување	
Потпис на плаќачот, место и датум на поднесувањето на согласноста		Датум на почетокот на важењето на согласноста	Датум на престанокот на важењето на согласноста

Образец број 6

Место за додавање информации за и лого на давателот на платежните услуги		Платен налог Директно задолжување - ДЗ	
Тип на директното задолжување		Наименување на плаќачот	
Наименување на примачот		Платежна сметка на плаќачот	
Платежна сметка на примачот		Единствена референтна ознака на согласноста	
Единствена идентификациска ознака на примачот		Опис на плаќањето (информација од примачот за плаќачот)	
Валута	Износ	Шифра	
Датум на поднесувањето на согласноста	Датум (валута) на извршувањето		
Потпис на примачот	Датум на поднесувањето на платниот налог	Место за заверка на платниот налог	

Образец број 7

Место за додавање информации за и
лого на Давателот на платежните услуги

Платен налог
Кредитен трансфер кон буџетските
корисници - КТБ

Наименување на плаќачот

Платежна сметка на плаќачот

Даночен број на плаќачот

Опис на плаќањето
(информација од плаќачот за примачот)

Шифра

Датум на поднесувањето

Датум (валута) на извршувањето

Потпис на плаќачот

Наименување на примачот

Платежна сметка на примачот

Износ

Уплатна сметка

Платежна сметка на буџетскиот корисник

Приходна шифра и програма

Место за заверка на платниот налог

Назив на платниот систем

Образец број 8

Платен налог
Збирен кредитен трансфер - ЗКТ

Наименување на плаќачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Платежна сметка на плаќачот

M	K	0	7														
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Даночен број на плаќачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Износ

M	K	D															
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис на плаќањето (информација од плаќачот за примачот)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Фолио број

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум на поднесувањето

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум (валута) на извршувањето

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вкупен број налози

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назив на платниот систем

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Потпис на плаќачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Место за заверка на платниот налог

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прилог број 2

Листа на шифри и цели на плаќањата согласно ИСО-стандардот „20022 XML“

Ред. Бр.	Класификација	Шифра	Цел на плаќањето	Дефиниција
1	Банкарски долг	BKDF	Одложено повлекување на кредитот	Одредени должници можат да ја искористат можноста за одложено повлекување на кредитот, додека доверителот се обврзува да обезбеди средства во одредено време на барање на должникот. Во случај на прифаќање на таквата обврска, доверителот има право на надоместок.
2	Банкарски долг	BKFE	Надоместоци за кредити	Надоместоци за банкарски кредит. Парична активност поврзана со одредени надоместоци за банкарски кредит, вклучувајќи: а) надоместок за агентот; б) надоместок за дополнувања и измени; в) надоместок за неискористениот износ на кредитот или компензација за резервација на средства; г) надоместок за издадената согласност на банката; д) надоместок за дополнителни финансиски трошоци; ѓ) надоместок за задоцнето плаќање на обврските; е) надоместок за управување со кредитот / за обработка на барањето; ж) надоместок на банката која ги обезбедува средствата (англ. fronting bank); з) компензација за гарантираните средства за заем; с) надоместок за акредитивот.

3	Банкарски долг	BKFM	Отплата на договорот за кредит	Меморандум за финансирање банкарски кредит. Нето-движење на паричните средства за конечното известување за договорот за заем, кога е испратено одделно од упатството за конечно известување за договорот за кредит.
4	Банкарски долг	BKIP	Наплатена камата на банкарскиот кредит	Пресметана камата. Специфично за банкарските кредити.
5	Банкарски долг	BKPP	Плаќање на главнината на банкарскиот кредит	Плаќање на главнината. Специфично за банкарските кредити.
6	Берзански деривати	FNET	Нето-порамнување на стандардизираните фјучерс-договори	Парични средства поврзани со нето-порамнувањето (нето) на стандардизираните фјучерс договори. За нето-порамнувањето на иницијалната и варијабилната маргина преку централната договорна страна, видете ја шифрата CCPM.
7	Берзански деривати	FUTR	Стандардизирани фјучерс-договори	Парични средства поврзани со тргување со стандардизирани фјучерс-договори.
8	Даноци	ESTX	Данок на наследство	Трансакцијата се однесува на плаќањето на данокот на наследство.
9	Даноци	FWLV	Бенефиции за странски работници	Исплата на бенефиции за странски работници.
10	Даноци	GSTX	Данок на стоки и услуги	Трансакцијата претставува плаќање на данокот на стоки и услуги.
11	Даноци	HSTX	Данок на станбен простор	Трансакцијата се однесува на плаќањето на данокот на станбен простор (англ. housing tax).
12	Даноци	INTX	Данок на доход	Трансакцијата се однесува на плаќањето данок на доход.
13	Даноци	NITX	Данок на нето-добивка	Трансакцијата се однесува на плаќањето на данокот на нето-добивка.

14	Даноци	PTXP	Данок на имот	Трансакцијата е поврзана со плаќањето на данокот на имот.
15	Даноци	RDTX	Такса за патишта	Трансакцијата е поврзана со плаќањето на таксите за користење на патиштата.
16	Даноци	TAXR	Поврат на данок	Трансакцијата претставува поврат на повеќе платен данок или даночна обврска и преплатен данок на доход.
17	Даноци	TAXS	Плаќање даноци	Трансакцијата претставува плаќање данок.
18	Даноци	VATX	Плаќање данок на додадена вредност	Трансакцијата претставува плаќање на данокот на додадена вредност.
19	Даноци	WHLD	Задржан данок	Трансакцијата се однесува на плаќањето на задржаниот данок.
20	Девизно работење	FORW	Форвард со девизи	Трансакции за купопродажба на девизи со иден датум на валута.
21	Девизно работење	FXNT	Нето-порамнување на тргувањето со девизи	Нето-порамнување на тргувањето со девизи.
22	Деривати на пазарите преку шалтер	CDEP	Плаќање во случај на неможност за намирување на обврските	Плаќање во случај на неможност за намирување на обврските (англ. credit default event).
23	Деривати на пазарите преку шалтер	SWFP	Конечно плаќање на своп- договор	Конечни плаќања за своп-договор.
24	Деривати на пазарите преку шалтер	SWPP	Делумно плаќање на своп-договор	Делумни плаќања на своп-договор.
25	Деривати на пазарите преку шалтер	SWRS	Плаќање за промена на своп-договор	Плаќање за промена на своп-договор.
26	Деривати на пазарите преку шалтер	SWUF	Авансно плаќање на своп-договор	Авансно плаќање на своп договор.
27	Е-трговија	ECPG	Гарантирано плаќање	Плаќање преку е-трговија со гаранција за плаќање од банката издавач.

28	Е-трговија	ECPR	Поврат на средства од е-трговија	Поврат на средства од плаќање преку е-трговија.
29	Е-трговија	ECPU	Негарантирано плаќање	Плаќање преку е-трговија без гаранција за плаќање од банката издавач.
30	Е-трговија	EPAY	Е-плаќање	Трансакцијата се однесува на е-плаќање.
31	Здравство	ANTS	Услуги за анестезија	Трансакцијата претставува плаќање на услугите за анестезија.
32	Здравство	CVCF	Услуги за реконвалесцентна нега	Трансакцијата претставува плаќање на услугите за реконвалесцентна нега.
33	Здравство	DMEQ	Трајна медицинска опрема	Трансакцијата претставува плаќање на набавката на трајна медицинска опрема.
34	Здравство	DNTS	Стоматолошки услуги	Трансакцијата претставува плаќање на стоматолошките услуги.
35	Здравство	HLTC	Здравствени услуги за домашна нега на пациент	Трансакцијата представува плаќање на услугите за домашна нега на пациент.
36	Здравство	HLTI	Здравствено осигурување	Трансакцијата е плаќање на здравственото осигурување.
37	Здравство	HSPC	Болничка нега	Трансакцијата претставува плаќање за услугите за болничка нега.
38	Здравство	ICRF	Услуги за социјална заштита	Трансакцијата претставува плаќање на услугите на установите за социјална заштита.
39	Здравство	LTCF	Долгорочна здравствена нега	Трансакцијата претставува плаќање на услугите на установата за долгорочна здравствена нега.
40	Здравство	MAFC	Придонеси во Фондот за здравствена заштита	Трансакцијата претставува уплата на придонес во Фондот за здравствена заштита.
41	Здравство	MARF	Поврат на трошоците за медицинска помош	Трансакцијата се однесува на надоместување на трошоците за медицинска помош.
42	Здравство	MDCS	Здравствени услуги	Трансакцијата претставува плаќање на здравствените услуги.

43	Здравство	VIEW	Офталмолошки услуги	Трансакцијата претставува плаќање на офталмолошките услуги.
44	Инвестиции	ANNI	Ануитет	Трансакцијата се однесува на плаќањето ануитет на кредит, осигурување, инвестиции и друго.
45	Инвестиции	CAFI	Внатрешен надоместок за управување со сметката на чувар на имот	Трансакцијата претставува плаќање на надоместокот за управување со сметката на чувар на имот каде што банката чувар на имот и банката која ја одржува платежната сметка се совпаѓаат.
46	Инвестиции	CFDI	Внатрешно намалување на основната главнина	Трансакцијата е плаќање за намалување на основната главнина во случај кога банката чувар на имот и банката која ја одржува платежната сметка се совпаѓаат.
47	Инвестиции	CMDT	Плаќање стоки	Трансакцијата претставува плаќање на стоките.
48	Инвестиции	DERI	Деривати	Трансакцијата се однесува на тргувањето со деривати.
49	Инвестиции	DIVD	Дивиденда	Трансакцијата претставува исплата на дивиденда.
50	Инвестиции	FREX	Купопродажба на девизи	Трансакцијата се однесува на работењето на девизниот пазар.
51	Инвестиции	HEDG	Осигурување од ризик - хеџирање (англ. Hedging)	Трансакцијата се однесува на операцијата за осигурување од ризик.
52	Инвестиции	INVS	Инвестиции и хартии од вредност	Трансакцијата се однесува на плаќањето во заедничките фондови, инвестициските производи и на обврзниците и на акциите.
53	Инвестиции	PRME	Благородни метали	Трансакцијата се однесува на работењето со благородни метали.
54	Инвестиции	SAVG	Штедење	Пренос на штедна / пензиска сметка.
55	Инвестиции	SECU	Хартии од вредност	Трансакцијата претставува плаќање на хартиите од вредност.

56	Инвестиции	SEPI	Интерно купување на хартиите од вредност	Трансакцијата претставува плаќање за купување хартии од вредност во случај кога се совпаѓаат банката чувар на имот и банката што ја одржува платежната сметка.
57	Инвестиции	TREA	Трезорско плаќање	Трансакцијата се однесува на трезорското работење.
58	Инвестиции	UNIT	Уплата во инвестицискиот фонд	Трансакцијата претставува уплата на средства во инвестицискиот фонд.
59	Инстант плаќања	IPAY	Инстант плаќања	Трансакција во која износот му е веднаш на располагање на примачот.
60	Инстант плаќања	IPCA	Откажување на инстант плаќањата	Трансакција во која повратот на износот е враќање на истиот во целост.
61	Инстант плаќања	IPDO	Инстант плаќања за донации	Трансакција направена за донации, во која износот му е веднаш на располагање на примачот, со испраќање податоци за адресата на плаќачот.
62	Инстант плаќања	IPEA	Инстант плаќање во е-трговија без податоци за адресата	Трансакција направена во е-трговија, во која износот е му веднаш на располагање на примачот, без испраќање податоци за адресата на плаќачот.
63	Инстант плаќања	IPEC	Инстант плаќање во е-трговија со податоци за адресата	Трансакција направена во е-трговија, во која износот е веднаш на располагање на примачот, со испраќање на податоци за адреса на плаќачот.
64	Инстант плаќања	IPEW	Инстант плаќање во е-трговијата	Трансакција направена во е-трговија, во која износот е веднаш на располагање на примачот.
65	Инстант плаќања	IPPS	Инстант плаќање на местото на продажба	Трансакција во која износот му е веднаш на располагање на примачот, направена на терминалски уред на местото на продажба.
66	Инстант плаќања	IPRT	Враќање на инстат плаќањето	Трансакција за делумно или целост враќање на износот на инстант плаќањето.

67	Инстант плаќања	IPU2	Инстант плаќање на уред со двофакторска автентикација	Инстант плаќање на самоуслужна машина за продажба со користење на двофакторска автентикација.
68	Инстант плаќања	IPUW	Инстант плаќање на уред без двофакторска автентикација	Инстант плаќање на самоуслужна машина за продажба без користење на двофакторска автентикација.
69	Јавни комунални услуги	CBTV	Сметка за кабелска телевизија	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за кабелска телевизија.
70	Јавни комунални услуги	ELEC	Сметка за електрична енергија	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за електрична енергија.
71	Јавни комунални услуги	ENRG	Енергија	Трансакцијата се однесува на плаќањето на енергијата.
72	Јавни комунални услуги	GASB	Сметка за гас	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за гас.
73	Јавни комунални услуги	NWCH	Надоместок за мрежа	Трансакцијата се однесува на плаќањето на надоместоците за користењето мрежа.
74	Јавни комунални услуги	NWCM	Мрежна комуникација	Трансакцијата се однесува на плаќањето на мрежната комуникација.
75	Јавни комунални услуги	OTLC	Сметка за останати телекомуникациски услуги	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за останатите телекомуникациски услуги.
76	Јавни комунални услуги	PHON	Сметка за телефон	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за телефон.
77	Јавни комунални услуги	UBIL	Поврзани комунални услуги	Плаќање на заедничкиот снабдувач на гас, вода и / или електрична енергија.
78	Јавни комунални услуги	WTER	Сметка за вода	Трансакцијата се однесува на плаќањето на сметката за вода.

79	Картични порамнувања	CBLK	Збиен клиринг за картички	Услуга која порамнува парични средства за збир од картични трансакции, истовремено повикувајќи се на конкретна датотека со трансакции или други информации како идентификациска ознака на терминалскиот уред, идентификациска ознака на давателот на платежни услуги кој прифаќа картички или други детали за трансакцијата.
80	Картични порамнувања	CDCB	Плаќање со картичка со исплата на готовина	Купување стоки и услуги со дополнителна исплата на готовина на местото на продажба (англ. CashBack).
81	Картични порамнувања	CDCD	Исплата на готовина со картичка	Повлекување готовина на банкомат во самоуслужна околина или во услужна околина (на шалтер на давател на платежни услуги).
82	Картични порамнувања	CDCS	Исплата на готовина со картичка со дополнителен надоместок	Повлекување готовина на банкомат во самоуслужна околина или во услужна околина (на шалтер на давател на платежни услуги) со дополнителен надоместок.
83	Картични порамнувања	CDDP	Одложено плаќање со картичка	Комбинирана услуга која му овозможува на давателот на платежни услуги кој ја прифаќа картичката да одобри авторизација на привремен износ и да го заврши конечниот износ во ограничена временска рамка. Одложеното плаќање е достапно само во самоуслужно опкружување. Примери каде што се користи оваа услуга се бензински станици и телефонски говорници.

84	Картични порамнувања	CDOC	Оригинално одобрување	Услуга која му овозможува на прифакачот на картичката да изврши кредитирање на сметката на сопственикот на картичката. За разлика од повратот на парични средства од трговец, на оригиналното одобрување не му претходи плаќање со картичка. Се користи на пример за кредитирање / одобрување на добивките од игри на среќа.
85	Картични порамнувања	CDQC	Заменска готовина	Купување стоки коишто се еквивалентни на готовина (англ. Quasi Cash), како што се купоните во коцкарници.
86	Картични порамнувања	ETUP	Дополнување на е-паричник	Трансакцијата е поврзана со плаќање за услуга која овозможува прво да се резервираат парични средства од сметката на која е поврзана платежната картичка, а потоа да се наполни е-паричникот со овој износ.
87	Картични порамнувања	FCOL	Наплата на надоместоци	Услуга која ги порамнува надоместоците поврзани со платежните трансакции извршени со картички помеѓу две страни.
88	Картични порамнувања	MTUP	Надополнување мобилен кориснички број	Услуга со која прво се резервираат парични средства од сметката на која е поврзана платежната картичка, а потоа се пополнува мобилниот кориснички број за тој износ.
89	Комерцијални плаќања	AGRT	Трансфер за земјоделство	Трансакцијата се однесува на плаќањето во земјоделскиот домен.
90	Комерцијални плаќања	AREN	Книжење на побарувањата	Трансакцијата се однесува на плаќањето поврзано со книжењето на побарувања.
91	Комерцијални плаќања	BEXP	Деловни трошоци	Трансакцијата се однесува на плаќањето на деловните трошоци.

92	Комерцијални плаќања	BOCE	Книжење конверзија во одделот за заднински операции	Трансакцијата се однесува на плаќањето поврзано со книжењето на конверзијата во одделот за заднински операции.
93	Комерцијални плаќања	COMC	Комерцијално плаќање	Трансакцијата се однесува на плаќањето на комерцијален кредит или долг врз основа на кредитен производ.
94	Комерцијални плаќања	CPYR	Авторски права	Трансакцијата се однесува на плаќањето на авторските права.
95	Комерцијални плаќања	GDDS	Купопродажба на стоки	Трансакцијата се однесува на купувањето и продажбата на стоки.
96	Комерцијални плаќања	GDSV	Купопродажба на стоки и услуги	Трансакцијата се однесува на купувањето и продавањето на стоки и услуги.
97	Комерцијални плаќања	GSCB	Купопродажба на стоки и услуги со исплата на готовина	Трансакцијата се однесува на купувањето и продавањето на стоки и услуги со исплата на готовина (англ. CashBack).
98	Комерцијални плаќања	LICF	Надоместок за лиценца	Трансакцијата претставува плаќање на надоместокот за лиценца.
99	Комерцијални плаќања	MP2B	Мобилни плаќања од физичко лице кон деловен субјект (P2B)	Услуга којашто му овозможува на корисникот да изврши платежна трансакција користејќи апликација на неговиот мобилен телефон за да му плати на продавачот или на друг деловен примач. Информациите за сметката или идентификацијата на примачот се пренесуваат во апликацијата преку различни канали, на пример, ку-ер код (QR code), НФЦ, блутут (Bluetooth), други мрежи.
100	Комерцијални плаќања	POPE	Книжење на место на продажба	Трансакцијата се однесува на плаќање на местото на продажбата.
101	Комерцијални плаќања	ROYA	Приходи од правото на наследство	Трансакцијата се однесува на плаќањата на приходите врз основа на право на наследство (англ. royalties).

102	Комерцијални плаќања	SCVE	Купопродажба на услуги	Трансакцијата се однесува на купувањето и продавањето услуги.
103	Комерцијални плаќања	SERV	Надоместок за услуги	Трансакцијата се однесува на надоместоците за услугите што ги наплаќа давателот на услугата.
104	Комерцијални плаќања	SUBS	Претплата	Трансакцијата се однесува на плаќањето на информацијата или услугата за забава било во хартиена било во електронска форма.
105	Комерцијални плаќања	SUPP	Плаќање на добавувачот	Трансакцијата се однесува на плаќањето на добавувачот.
106	Комерцијални плаќања	TRAD	Трговски услуги	Трансакцијата се однесува на плаќање на трговски услуги.
107	Надоместоци	B112	Надоместок за продавачот на заедничките фондови	Надоместок (126-1) за продавачот при продажба на средствата во заедничките фондови.
108	Надоместоци	BR12	Попуст на продавачот на заедничките фондови	Попуст на продавачот на заедничките фондови.
109	Надоместоци	TLRF	Надоместок за продавачот на заедничките фондови (надвор од САД)	Секој надоместок од страна на управителот на заедничкиот фонд на продавачот на заедничкиот фонд што не е од САД. Се користи меѓународниот код за идентификација на хартии од вредност (англ. ISIN - International Securities Identification Code).
110	Надоместоци	TLRR	Рабат на продавач на заеднички фондови (надвор од САД)	Секој рабат од страна на управителот на заедничкиот фонд на продавач на заедничкиот фонд кој не е од САД. Се користи меѓународниот код за идентификација на хартии од вредност (англ. ISIN - International Securities Identification Code).

111	Обезбедување	BFWD	Форвард на обврзници	Парично обезбедување поврзано со форвард-трансакција со хартии од вредност, со рок на достасување подолг од три дена, а која вклучува и државни записи.
112	Обезбедување	CCIR	Каматен своп во различни валути	Парично обезбедување поврзано со каматен своп во различни валути, при што фиксните каматни плаќања во една валута се заменуваат за каматни плаќања во друга валута.
113	Обезбедување	CCPC	Клиринг на инцијалната маргина кај централна договорна страна	Парично обезбедување поврзано со договорот за ИСДА (англ. ISDA - International Swaps and Derivatives Association) или договорот за централен клиринг, кој ги покрива барањата за иницијална маргина заради клиринг на трансакциите склучени на пазарите преку шалтер кои се порамнуваат преку централната договорна страна.
114	Обезбедување	CCPM	Клиринг на варијабилната маргина кај централната договорна страна	Парично обезбедување поврзано со договорот за ИСДА (англ. ISDA - International Swaps and Derivatives Association) или договорот за централен клиринг, кој ги покрива барањата за варијабилна маргина заради клиринг на трансакциите склучени на пазарите преку шалтер кои се порамнуваат преку централната договорна страна.
115	Обезбедување	CCSM	Клиринг на издвоената инцијална маргина кај централната договорна страна	Издвоената инцијална маргина кај централната договорна страна: Иницијалната маргина за деривати на пазарите преку шалтер за кои се врши клиринг преку централната договорна страна која бара издвојување на маргината.

116	Обезбедување	CRDS	Своп на кредитен ризик	Трансакцијата претставува парично обезбедување за трансакциите за своп на кредитниот ризик (англ. credit default swap).
117	Обезбедување	CRPR	Вкрстен производ	Парично обезбедување поврзано со различни видови тргувања.
118	Обезбедување	CRSP	Кредитна поддршка	Парично обезбедување поврзано со давање / земање парични средства на заем; акредитив; потпишување рамковен договор.
119	Обезбедување	CRTL	Кредитна линија	Парично обезбедување поврзано со отворањето кредитна линија пред тргувањето.
120	Обезбедување	EQPT	Опции со акциите	Парично обезбедување поврзано со тргувањето со опциите со акции.
121	Обезбедување	EQUS	Своп на акциите	Парично обезбедување поврзано со тргувањето со своп на акциите, каде што повратот од акции се заменува со фиксна или променлива каматна стапка.
122	Обезбедување	EXPT	Егзотична опција	Парично обезбедување поврзано со тргувањето со егзотични опции, на пр. нестандартни опции.
123	Обезбедување	EXTD	Деривати тргувани на организиран пазар	Парично обезбедување поврзано со тргувањето со стандардизирани деривати на организиран пазар (спротивно на пазарот преку шалтер).
124	Обезбедување	FIXI	Инвестиција со фиксен приход	Парично обезбедување поврзано со финансиските инструменти со фиксен приход / принос (пр. обврзница).

125	Обезбедување	FWBC	Парично обезбедување за брокерот во форвард-трансакциите	Трансакцијата претставува уплата на парично обезбедување за брокерот според рамковниот форвард-договор, каде што паричните средства се наоѓаат на посебна сметка и не се достапни за клиентот. Шифра за сите инструменти со иден (термински) датум на порамнување, како што се трансакциите со хипотекарните хартии од вредност кои треба да бидат објавени (англ. To Be announced – TBA), договори за повторен откуп (репо) и форвард со обврзници.
126	Обезбедување	FWCC	Парично обезбедување за клиентот во форвард трансакции	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување за клиент според рамковниот форвард-договор, каде што паричните средства се во сопственост и му се достапни на клиентот по завршувањето. Шифра за сите инструменти со датум на порамнување како што се трансакциите со хипотекарни хартии од вредност кои треба да бидат објавени (англ. To Be announced – TBA), договори за повторен откуп (репо) и форвард со обврзници.
127	Обезбедување	FWSB	Издвоено парично обезбедување за брокерите со форвард-трансакции	Сите парични средства наменети за брокерот за обезбедување (гаранција, осигурување) според рамковниот форвард-договор, кои се издвоени и не се достапни за клиентот. Примерот за рамковниот форвард-договор ги вклучува трансакциите со хипотекарните хартии од вредност кои треба да бидат објавени (англ. To Be announced – TBA), договори

				за повторен откуп (репо) и форвард со обврзници.
128	Обезбедување	FWSC	Издвоено парично обезбедување за клиентите за форвард-транзакции	Сите парични средства наменети за обезбедување (гаранција, осигурување) според рамковниот форвард-договор, кои се во сопственост на клиентот и му се достапни на клиентот по враќањето од издвоената сметка. Пример за рамковниот форвард договор ги вклучува трансакциите со хипотекарните хартии од вредност кои треба да бидат објавени (англ. To Be announced – TBA), договорите за повторен откуп (репо) и форвард со обврзниците.
129	Обезбедување	MARG	Дневна маргина на котираните деривати	Договорена дневна маргина на дериватите. Примери се плаќањата за маргина за котираните фјучерси и опции, премиите за котираните опции кои не се опфатени со пораките MT54X.
130	Обезбедување	MBSB	Обезбедување за агентите на хипотекарните хартии од вредност	Издвоено парично обезбедување за агентот на хипотекарните хартии од вредност (англ. Mortgage Back Security). Секое плаќање во парични средства поврзано со хипотекарните хартии од вредност коешто е издвоено и клиентот не може да го користи по

				склучување на трансакцијата.
131	Обезбедување	MBSC	Обезбедување за клиентот во договорите за хипотекарните хартии од вредност	Издвоено парично обезбедување за клиентот во трансакциите со хипотекарните хартии од вредност (англ. Mortgage Back Security). Секое плаќање во парични средства поврзано со хипотекарните хартии од вредност кое е во сопственост на клиентот и кое клиентот може да го користи кога ќе му биде вратено од посебната сметка по склучување на трансакцијата.
132	Обезбедување	MGCC	Иницијална маргина на фјучерси	Иницијална маргина во фјучерс-трансакција. Клиентот ја има сопственоста на маргината за фјучерс-трансакцијата и може да ја користи по нејзиното враќање.
133	Обезбедување	MGSC	Издвоено парично обезбедување во сопственост на клиентот за иницијалната маргина на фјучерси	Обезбедување на иницијалната маргина во фјучерс-трансакција. Сите плаќања за обезбедување маргина во фјучерс-трансакцијата, каде што клиентот акумулира средства на посебна сметка во негова сопственост и може да ги користи по нивно враќање.
134	Обезбедување	OSCC	Обезбедување на клиентот за опции	Средства на клиентите заложени како обезбедување во трансакциите со опции.
135	Обезбедување	OPBC	Обезбедување за брокерот за опциите на пазарите преку шалтер	Трансакцијата преставува плаќање на паричното обезбедување за инструментот – опции на пазарите преку шалтер, во согласност со договорот за фјучерси. Во овој случај, паричните средства се издвоени и недостапни за клиентот (остануваат кај брокерот).

136	Обезбедување	OPCC	Обезбедување за клиентот за опциите на пазарите преку шалтер	Трансакцијата преставува плаќање на паричното обезбедување за инструментот - опции на пазарите преку шалтер, во согласност со договорот за фјучерси. Во овој случај, паричните средства не се издвоени и му се достапни на клиентот по нивното враќање.
137	Обезбедување	OPSB	Издвоено обезбедување за брокерот за опциите на пазарите преку шалтер	Издвоено парично обезбедување кај брокер за опции на пазарите преку шалтер. Секое плаќање парични средства поврзано со обезбедување за опцијата на пазарите преку шалтер, кои се издвоени и не се достапни за користење од страна на клиентот.
138	Обезбедување	OPSC	Издвоено обезбедување за клиентот за опциите на пазарите преку шалтер	Издвоено парично обезбедување за опциите на пазарите преку шалтер. Секое плаќање парични средства поврзано со обезбедувањето за опциите на пазарите преку шалтер, кои се во сопственост на клиентот и се достапни за користење од страна на клиентот кога ќе му бидат вратени од издвоената сметка.
139	Обезбедување	OPTN	Опции со девизи	Парично обезбедување поврзано со тргувањето со опциите со девизи.
140	Обезбедување	OTCD	Деривати на пазарите преку шалтер	Трансакцијата претставува уплата на парично обезбедување во врска со трансакциите со дериватите на пазарите преку шалтер. На пример: договори кои не се тргуваат на берза и за кои поединечно се договара.
141	Обезбедување	REPO	Репо-договор	Парично обезбедување поврзано со репо-договор (договор за привремена продажба и повторен откуп на хартиите од вредност).

142	Обезбедување	RPBC	Обезбедување на брокерот за репо-договор	Билатерално обезбедување во сопственост на брокерот поврзано со репо-договор (англ. General Master Repo Agreement, GMRA или MRA).
143	Обезбедување	RPCC	Обезбедување на клиентите за репо-договор	Обезбедување во сопственост на клиентите поврзано со репо-договор (англ. General Master Repo Agreement, GMRA или MRA).
144	Обезбедување	RPSB	Издвоено парично обезбедување на брокерот за репо-договор	Билатерално издвоено парично обезбедување на брокерот поврзано со трансакцијата за репо-договор.
145	Обезбедување	RPSC	Издвоено парично обезбедување на клиентите за репо-договор	Издвоено парично обезбедување на клиентите поврзано со трансакцијата за репо-договор.
146	Обезбедување	RVPO	Обратен репо-договор	Парично обезбедување поврзано со обратен репо-договор.
147	Обезбедување	SBSC	Продажба на хартии од вредност со повторен откуп и обратно	Парично обезбедување за трансакциите поврзани со продажба на хартии од вредност со повторен откуп и обратно, за трансакции поврзани со откуп на хартии од вредност со повторна продажба.
148	Обезбедување	SCIE	Егзотичен каматен своп во странска валута	Парично обезбедување за егзотичен каматен своп (англ. interest rate swap) во странска валута.
149	Обезбедување	SCIR	Каматен своп во странска валута	Парично обезбедување за каматен своп (англ. interest rate swap) во странска валута.
150	Обезбедување	SCRП	Вкрстен производ со хартии од вредност	Парично обезбедување поврзано со различни ризици (изложености) во врска со хартиите од вредност.
151	Обезбедување	SHBC	Обезбедување во сопственост на брокерот за кратка продажба	Обезбедување за брокерот за кратки продажби според основниот / рамковниот договор за тргување.

152	Обезбедување	SHCC	Обезбедување за кратка продажба во сопственост на клиентите	Обезбедување на клиентите за кратките продажби според основниот / рамковниот договор за тргување.
153	Обезбедување	SHSL	Кратка продажба	Парично обезбедување при кратка продажба на хартиите од вредност.
154	Обезбедување	SLEB	Давање и земање на заем на хартиите од вредност	Парично обезбедување поврзано со давањето и земањето на заем на хартиите од вредност.
155	Обезбедување	SLOA	Обезбеден заем	Парично обезбедување поврзано со обезбеден заем.
156	Обезбедување	SWBC	Парично обезбедување за брокерот за каматните свопови и форварди	Парично обезбедување наменето за каматен своп согласно договорот ИСДА (англ. ISDA - International Swaps and Derivatives Association). Средствата се издвојуваат и повеќе не се достапни за клиентот, односно тие се наменети за обезбедување на каматните свопови и форвард-трансакции на девизниот пазар во согласност со условите на ЦСА (англ. Credit Support Annex).
157	Обезбедување	SWCC	Парично обезбедување за клиентите за каматните свопови и форварди	Парично обезбедување наменето за каматен своп согласно договорот ИСДА (англ. ISDA - International Swaps and Derivatives Association). Средствата се достапни за клиентот и се наменети за обезбедување на каматните свопови и форвард-трансакции на девизниот пазар во согласност со условите на ЦСА (англ. Credit Support Annex).
158	Обезбедување	SWPT	Опција за замена на каматните стапки	Парично обезбедување поврзано со опциите за замена на каматни стапки.

159	Обезбедување	SWSB	Парично обезбедување на брокерот за свопови	Парично обезбедување наменето за брокерот, кога овие средства се издвоени и не му се достапни на клиентот по склучување на трансакцијата. Наменет за каматните свопови и форвард-трансакции на девизниот пазар во согласност со условите на ЦСА (англ. Credit Support Annex).
160	Обезбедување	SWSC	Парично обезбедување на брокерот за свопови	Парично обезбедување наменето за клиентот, кога овие средства не се издвојуваат и им се достапни на клиентот по склучување на трансакцијата. Наменет за каматните свопови и форвард-трансакции на девизниот пазар во согласност со условите на ЦСА (англ. Credit Support Annex).
161	Обезбедување	TBAS	Трансакции кои треба да бидат објавени	Парично обезбедување поврзано со производ кој треба да биде објавен (англ. To Be announced – TBA), а којшто е издаден пред основниот предвиден договор. Трансакцијата е пред купувањето (пред издавањето) на хипотекарните хартии од вредност
162	Обезбедување	TBVC	Парично обезбедување за брокерот за трансакциите кои треба да бидат објавени	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување наменето за производ кој треба да биде објавен (англ. To Be announced – TBA), а којшто е издаден пред основниот предвиден договор, во согласност со рамковниот договор за TBA. Средствата се издвојуваат и повеќе не се достапни за клиентот.

163	Обезбедување	TBCC	Парично обезбедување за клиентите за трансакциите кои треба да бидат објавени	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување (што ќе го користи клиентот) за производ кој треба да биде објавен (англ. To Be announced – TBA), а којшто е издаден пред основниот предвиден договор во согласност со рамковниот договор за за TBA. Средствата не се издвојуваат и се достапни за клиентот.
164	Обезбедување	TRCP	Трезорски вкрстен производ	Парично обезбедување поврзано со комбинации на изложеност на различни видови ризик кај трезорските финансиски трансакции.
165	Општо	ADMG	Административни услуги	Трансакцијата се однесува на плаќање поврзано со административното управување.
166	Општо	ADVA	Исплата однапред	Трансакцијата претставува исплата однапред.
167	Општо	BCDM	Чек на резидентен доносител	Трансакцијата претставува плаќање чек на резидентен доносител.
168	Општо	BCFG	Чек на нерезидентен доносител	Трансакцијата претставува плаќање чек на нерезидентен доносител.
169	Општо	BLDM	Одржување зграда	Трансакцијата се однесува на плаќање за одржување станбена зграда.
170	Општо	BNET	Нетирање на форвард на обврзници	Нето парично порамнување на форвард на обврзници.
171	Општо	CBFF	Капитално штедење	Трансакцијата се однесува на капиталното штедење, односно штедењето за пензионирање.
172	Општо	CBFR	Заштеда за дополнителна пензија	Трансакцијата е поврзана со плаќање / исплата од заштедените средства за дополнителна пензија.
173	Општо	CCRD	Плаќање со кредитна картичка	Трансакцијата се однесува на плаќање од сметката за кредитна картичка.

174	Општо	CDBL	Плаќање трошоци направени со кредитна картичка	Трансакцијата се однесува на плаќање фактура за трошоците направени со кредитна картичка.
175	Општо	CFEE	Надоместок за откажување	Трансакцијата се однесува на плаќање надоместок за откажување.
176	Општо	CGDD	Директно задолжување врз основа на картичка	Трансакцијата се однесува на директно задолжување каде што мандатот е даден со користење податоци од платежната картичка на продажното место.
177	Општо	CORT	Плаќање за порамнување на тргувањето	Трансакцијата е поврзана со порамнувањето на тргувањето, на пример трансакции со девизи или со хартии од вредност.
178	Општо	COST	Трошоци	Трансакцијата се однесува на плаќање на трошоците.
179	Општо	CPKC	Трошок за паркирање	Трансакцијата се однесува на плаќање на трошокот за паркирање.
180	Општо	DCRD	Плаќање со дебитна картичка	Трансакцијата се однесува на плаќање со дебитна картичка.
181	Општо	DSMT	Исплата на печатен налог	Трансакцијата е исплата на парични средства поради специфичен тип печатен налог за исплата на одреден износ издаден од банка или пошта.
182	Општо	DVPM	Испорака наспроти плаќање	Шифра којашто се користи за претходно советување на одржувачот на сметката за претстојната инструкција за испорака наспроти плаќање.
183	Општо	EDUC	Образование	Трансакцијата се однесува на плаќање студии / обуки.
184	Општо	FACT	Обнова на факторинг	Плаќање поврзано со обновување на факторинг.
185	Општо	FAND	Финансиска помош во случај на елементарни непогоди	Помош на државата или на државните органи за отстранување на последиците од природни катастрофи или обештетување поради неповолни услови во земјоделието.

186	Општо	FCPM	Надоместоци и трошоци за задоцнето плаќање	Трансакцијата претставува плаќање за задоцнети надоместоци и трошоци. На пример, трошоци за кредитна картичка.
187	Општо	FEES	Плаќање на надоместоци	Трансакцијата претставува плаќање надоместоци / трошоци.
188	Општо	GIFT	Подарок	Плаќање без комерцијална или статутарна цел.
189	Општо	GOVT	Плаќање на државата / Плаќање од државата	Трансакцијата се однесува на плаќање на државен орган или плаќање од државен орган.
190	Општо	ICCP	Неотповикливо плаќање со кредитна картичка	Трансакцијата претставува неотповикливо плаќање со кредитна картичка.
191	Општо	IDCP	Неотповикливо плаќање со дебитна картичка	Трансакцијата претставува неотповикливо плаќање со дебитна картичка.
192	Општо	IHRP	Плаќање на рати при договор за купување на рати	Трансакцијата претставува плаќање на рати при договор за купување на рати.
193	Општо	INSM	Рата	Трансакцијата се однесува на плаќање на рати (разни купувања на рати).
194	Општо	IVPT	Плаќање фактури	Трансакцијата претставува плаќање на фактурите.
195	Општо	MCDM	Повеќевалутен домашен чек	Трансакцијата претставува плаќање домашен повеќевалутен чек.
196	Општо	MCFG	Повеќевалутен странски чек	Трансакцијата претставува плаќање странски повеќевалутен чек.
197	Општо	MSVC	Повеќенаменски услуги	Трансакцијата се однесува на плаќање повеќенаменски услуги.
198	Општо	NOWS	Ненаведено	Трансакцијата се однесува на плаќање за услугите коишто не се наведени на друго место.
199	Општо	OCDM	Чек – домашен	Трансакцијата претставува плаќање домашен чек.
200	Општо	OCFG	Чек – странски	Трансакцијата претставува плаќање странски чек.

201	Општо	OFEE	Почетен надоместок	Трансакцијата се однесува на плаќање за почетен надоместок (англ. Opening Fee).
202	Општо	OTHR	Останато	Друга цел на плаќањето.
203	Општо	PADD	Однапред одобрено задолжување	Трансакцијата се однесува на однапред одобрен налог за задолжување.
204	Општо	PTSP	Услови за плаќање	Трансакцијата се однесува на спецификација на условите за плаќање.
205	Општо	RCKE	Повторна презентација на чекот	Трансакцијата се однесува на плаќање поврзано со повторно претставување на чекот.
206	Општо	RCPT	Потврда за плаќање	Трансакцијата се однесува на издавање потврда за извршено плаќање.
207	Општо	REBT	Поврат на рабат	Трансакцијата се однесува на поврат на рабатот.
208	Општо	REFU	Поврат	Трансакцијата претставува поврат на средства.
209	Општо	RENT	Наем	Трансакцијата претставува плаќање наем.
210	Општо	REOD	Отплата на пречекорувањето на сметката	Трансакцијата се однесува на отплатата на пречекорувањето на сметка.
211	Општо	RIMB	Поврат на погрешно извршени трансакции	Трансакцијата претставува поврат на претходно погрешно извршена трансакција.
212	Општо	RPNT	Билатерално порамнување на каматата на репо-договор	Билатерално порамнување на каматите на репо-трансакциите на нето или на бруто-основа.
213	Општо	RRBN	Верижно порамнување / цесија	Парично плаќање како резултат на цесија.
214	Општо	RRCT	Враќање на уплатата	Трансакцијата се однесува на враќање на технички правилно примен налог за кредитен трансфер од деловни причини.
215	Општо	RRTP	Поврзано барање за плаќање	Трансакцијата е поврзана со барање за плаќање.

216	Општо	RVPM	Прием наспроти плаќање	Шифрата го информира давателот на платежните услуги за трансакцијата „Прием наспроти плаќање“.
217	Општо	SLPI	Однапред пополнет платен налог	Трансакцијата е плаќање со користење прецизно форматиран платен налог.
218	Општо	SPLT	Поделено плаќање	Поделено плаќање. Се користи за порамнување на тргувањето со хартии од вредност кога постои одделен пренос на парични средства и хартии од вредност.
219	Општо	STDY	Студирање	Трансакцијата се однесува на плаќање на трошоците за студирање / школарина.
220	Општо	TBAN	Нето-порамнување на трансакциите коишто треба да бидат објавени	Нето-порамнување на движењата на обврските за продажба / купување при усогласување на обврските помеѓу страните за трансакции коишто треба да бидат објавени (англ. To Be announced – TBA).
221	Општо	TBIL	Фактура за телекомуникациски услуги	Трансакцијата е поврзана со плаќање на фактурата за телекомуникациските услуги.
222	Општо	TCSC	Трошоци за услугите на градскиот совет	Трансакцијата е поврзана со плаќање за услугите на градскиот совет.
223	Општо	TELI	Плаќање преку телефон	Трансакцијата се однесува на плаќање иницирано преку телефон.
224	Општо	TMPG	Плаќање на побарување поврзано со ТМППГ	Плаќање во парични средства поврзано со побарување на ТМППГ (англ. Treasury Market Practices Group, група за добра практика и углед на трезорските финансиски трансакции).
225	Општо	TPRI	Камата за тристран репо-договор	Трансакцијата претставува плаќање камата поврзана со тристранот репо-договор.

226	Општо	TPRP	Нето-порамнување на тристран репо-договор	Парични текови поврзани со нето-добивка / загуба од тристранниот репо-договор.
227	Општо	TRNC	Делумно оданапред пополнет образец	Трансакцијата се однесува на кредитен трансфер кој се врши на однапред пополнет платен налог од корисникот каде што се скратени информациите од примачот до плаќачот.
228	Општо	TRVC	Патнички чек	Трансакцијата претставува плаќање на патничкиот чек.
229	Општо	WEBI	Трансакција иницирана преку интернет	Трансакцијата се однесува на плаќање коешто е иницирано преку интернет.
230	Плата и надоместоци	ADCS	Донации, спонзорства, советување и други авторски или интелектуални услуги	Плаќање за донации, спонзорства, советување и други авторски или интелектуални услуги.
231	Плата и надоместоци	AEMP	Активна политика за вработување	Плаќања кои се однесуваат на политиката за вработување.
232	Плата и надоместоци	ALLW	Додатоци	Исплата на паричен надоместок од Службата за вработување и Службата за здравствено осигурување директно на корисникот.
233	Плата и надоместоци	ALMY	Плаќање за алиментација	Трансакцијата претставува плаќање алиментација.
234	Плата и надоместоци	BBSC	Поттик за раѓање дете	Трансакцијата се однесува на плаќање како поттик на родителите да имаат повеќе деца.
235	Плата и надоместоци	BECH	Детски додаток	Трансакцијата се однесува на плаќање наменето како помош на родителот / старателот во издржување на детето.
236	Плата и надоместоци	BENE	Надоместок за невработеност / инвалидитет	Трансакцијата се однесува на плаќање наменето за лице коешто е невработено / инвалид.
237	Плата и надоместоци	BONU	Парична награда / бонус	Трансакцијата се однесува на плаќање парична награда / бонус.

238	Плата и надоместоци	CCHD	Паричен надоместок, беспомошност, инвалидитет	Плаќања од Владата како паричен надоместок, додаток за помош и инвалидски додаток. Државната институција ги исплаќа надоместоците за социјално осигурување, покрај плата или пензија.
239	Плата и надоместоци	COMM	Провизија	Трансакцијата претставува плаќање провизија.
240	Плата и надоместоци	CSLP	Исплата на социјални заеми на друштвата кон банката	Трансакцијата претставува плаќање на друштвото до банката за финансирање социјални заеми на вработените.
241	Плата и надоместоци	GFRP	Права на невработените лица од постапките за несолвентност	Исплата на надоместок на невработените лица поради постапките за несолвентност.
242	Плата и надоместоци	GVEA	Австриски државни службеници од категоријата А	Трансакцијата претставува плаќање на австриските државни службеници од категоријата А.
243	Плата и надоместоци	GVEB	Австриски државни службеници од категоријата Б	Трансакцијата е плаќање на австриските државни службеници од категоријата Б.
244	Плата и надоместоци	GVEC	Австриски државни службеници од категоријата Ц	Трансакцијата е плаќање на австриските државни службеници од категоријата Ц.
245	Плата и надоместоци	GVED	Австриски државни службеници од категоријата Д	Трансакцијата е плаќање на австриските државни службеници од категоријата Д.
246	Плата и надоместоци	GWLT	Трансфери според воените закони	Исплата на жртвите на воени злосторства и на војниците со посебни потреби.
247	Плата и надоместоци	HREC	Додаток за домување	Трансакцијата претставува плаќање паричен додаток од работодавачот за решавање на станбеното прашање на вработените (купување, изградба, реновирање). Во рамките на системот, овие плаќања се ослободени од данок.

248	Плата и надоместоци	PAYR	Платен список	Трансакцијата се однесува на исплата на плати по платен список.
249	Плата и надоместоци	PEFC	Придонес во пензискиот фонд	Трансакцијата претставува придонес во пензискиот фонд.
250	Плата и надоместоци	PENS	Пензија	Трансакцијата претставува исплата на пензија.
251	Плата и надоместоци	PRCP	Плаќање трошоци	Трансакцијата се однесува на плаќање на трошоците.
252	Плата и надоместоци	RHBS	Додаток за рехабилитација	Додаток за времетраењето на професионалната рехабилитација.
253	Плата и надоместоци	SALA	Плата	Трансакцијата претставува исплата на плата.
254	Плата и надоместоци	SPSP	Заедничка пресметка на платите и пензиите	Исплата на плата или пензија за неколку месеци заедно во еден износ.
255	Плата и надоместоци	SSBE	Социјална помош	Трансакција преставува надоместок за социјална помош, односно плаќање извршено од страна на државата како социјална поддршка на поединци.
256	Позајмување хартии од вредност	LBIN	Меѓусебно порамнување на износите при позајмување	Меѓусебно порамнување на износите при позајмување.
257	Позајмување хартии од вредност	LCOL	Издвоено парично обезбедување за заемот	Издвоен износ на парично обезбедување за заемот. Паричното обезбедување депонирано од заемопримачот за обезбедување се врши издвоено од преносот на акциите во моментот на отворање на заемот или враќањето на обезбедувањето се врши издвоено од враќањето на позајмените хартии од вредност. Забелешка: Честопати кога валутата на хартијата е различна од валутата на паричното обезбедување.

258	Позајмување хартии од вредност	LFEE	Надоместок при позајмување на хартиите од вредност	Надоместоци, освен работи при позајмување на хартиите од вредност. Вклучува: а) посебен надоместок; б) надоместок за трансакција; в) надоместок за чуварот на имот; г) надоместок за минимално салдо.
259	Позајмување хартии од вредност	LMEQ	Парично обезбедување за промена на пазарната вредност на позајмените акции	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување за промени на пазарната вредност на портфолио на позајмените сопственички хартии од вредност (акции).
260	Позајмување хартии од вредност	LMFI	Парично обезбедување за промена на пазарната вредност на позајмените обврзници	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување за промени во пазарната вредност на портфолио на позајмените хартии од вредност со фиксен приход (обврзници).
261	Позајмување хартии од вредност	LMRK	Парично обезбедување за промена на пазарната вредност на позајмените хартии од вредност	Трансакцијата претставува плаќање на паричното обезбедување за промена на пазарната вредност на портфолио на позајмените недефинирани / останати хартии од вредност.
262	Позајмување хартии од вредност	LREB	Работ при позајмување на хартиите од вредност	Плаќање работ при позајмување на хартиите од вредност.
263	Позајмување хартии од вредност	LREV	Трансфер на приходите на клиентот од агентот	Трансакцијата претставува плаќање на приходите на клиентот од страна на агентот.
264	Позајмување хартии од вредност	LSFL	Плаќање на побарувањата за заеми	Плаќања направени од заемопримачот до агентот за давање на заем за да се задоволат барањата од инвестицискиот менаџер поврзани со неуспешната продажба поради задоцнетите испораки при отповикување на заемот.

265	Потрошувач	CHAR	Плаќање за добротворни цели	Трансакцијата претставува плаќање за добротворни цели.
266	Потрошувач	COMT	Консолидирано плаќање на трета страна за сметка на потрошувачот	Трансакцијата претставува плаќање што го врши третата страна овластена да наплати средства за да плати во име и за сметка на потрошувачите, како што се компаниите за кредитно советување или за плаќање сметки.
267	Потрошувач	MP2P	Мобилни плаќања од лице на лице (P2P)	Услуга која му овозможува на корисникот да изврши трансфер на средства од неговата платежна сметка на платежна сметка на друго лице преку апликација на неговиот мобилен телефон, притоа не користејќи го бројот на сметката, туку други идентификациски ознаки (како MSISDN, англ. Mobile Station Integrated Services Digital Network) за да го идентификува плаќачот / примачот на плаќањето во својата мобилна апликација.
268	Транспорт	AIRB	Воздухопловство	Трансакцијата претставува плаќање за работи поврзани со воздушниот превоз.
269	Транспорт	BUSB	Автобус	Трансакцијата се однесува на плаќање за работи поврзани со автобускиот превоз.
270	Транспорт	FERB	Траект	Трансакцијата претставува плаќање за работи поврзани со превоз со траект.
271	Транспорт	RLWY	Железница	Трансакцијата претставува плаќање за работи поврзани со железничкиот транспорт.
272	Транспорт	TRPT	Патарина	Трансакцијата претставува надополнување на припејд картички и други електронски средства за наплата за патарини.

273	Управување со парични средства	ACCT	Управување со сметка кај давателот на платежни услуги	Трансакција со која се пренесуваат средства помеѓу две сметки на ист имател на сметка кај ист давател на платежни услуги.
274	Управување со парични средства	CASH	Управување со преносот на средства	Трансакција претставува општа инструкција за управување со паричните средства.
275	Управување со парични средства	COLL	Плаќање за наплата	Трансакцијата претставува наплата на средства (англ. Collection Payment) иницирана со кредитен трансфер или директно задолжување.
276	Управување со парични средства	CSDB	Исплата на парични средства	Трансакцијата се однесува на исплата на парични средства.
277	Управување со парични средства	DEPT	Депозит	Трансакцијата се однесува на плаќање за депозит.
278	Управување со парични средства	INTC	Плаќања во рамки на компанијата	Трансакцијата се однесува на плаќање во рамките на компанијата, односно плаќање помеѓу две компании кои припаѓаат на иста групација.
279	Управување со парични средства	INTP	Плаќања во рамките кај иста странка	Трансакцијата е плаќање помеѓу две сметки кои му припаѓаат на исто лице (интерно плаќање), каде што станува збор за физичко лице (идентификувано со лична идентификациска ознака, а не со идентификациска ознака на организација).
280	Управување со парични средства	LIMA	Управување со ликвидност	Пренос од сметка инициран од страна на давателот на платежни услуги заради празнење на сметката или сведување на состојбата на нула, односно вршење здружување или бришење на средства (англ. cashpooling or sweeping).

281	Управување со парични средства	NETT	Нетирање	Трансакцијата се однесува на вршење на нетирање.
282	Финансии	CLPR	Плаќање главнина за автомобилски кредит	Трансакцијата претставува плаќање на главнината за автомобилски кредит.
283	Финансии	COMP	Плаќање надоместок	Трансакцијата се однесува на плаќање надоместок поврзан со изгубена камата или приспособување на датумот на валутат и може да вклучи надоместоци.
284	Финансии	DBTC	Плаќање по пат на директно задолжување	Наплата на средствата иницирани преку налог за директно задолжување.
285	Финансии	GOVI	Државно осигурување	Трансакцијата се однесува на плаќање на државното осигурување.
286	Финансии	HLRP	Плаќање станбен кредит	Трансакцијата се однесува на плаќање на станбен кредит.
287	Финансии	HLST	Отплата на станбен кредит	Трансакцијата се однесува на отплатата на станбениот кредит.
288	Финансии	INPC	Премија за автомобилско осигурување	Трансакцијата претставува плаќање на премијата за осигурување автомобил.
289	Финансии	INPR	Поврат на средства од премијата за осигурување	Трансакцијата е поврзана со враќањето на премијата за осигурување.
290	Финансии	INSC	Плаќање побарување од осигурување	Трансакцијата е поврзана со плаќањето на побарувањето од осигурување.
291	Финансии	INSU	Премија за осигурување	Трансакцијата претставува плаќање на премија за осигурување.
292	Финансии	INTE	Камата	Трансакцијата претставува плаќање на камата.
293	Финансии	LBRI	Осигурување од повреда на работното место	Трансакцијата претставува плаќање на осигурувањето при повреда на работното место.
294	Финансии	LIFI	Животно осигурување	Трансакцијата претставува плаќање на животното осигурување.

295	Финансии	LOAN	Заем	Трансакцијата се однесува на одобрување заем на заемопримачот.
296	Финансии	LOAR	Отплата на заем	Трансакцијата се однесува на отплата на заемот на заемодавачот.
297	Финансии	PENO	Решенија, извршни налози, освен тие за алиментација	Плаќање врз основа на извршни налози, освен оние коишто произлегуваат од судски решенија за алиментација.
298	Финансии	PPTI	Осигурување на имотот	Трансакцијата претставува плаќање на осигурувањето на имотот.
299	Финансии	RELG	Изнајмување / закуп	Трансакцијата претставува плаќање за општо изнајмување / закуп.
300	Финансии	RINP	Плаќање на рати	Трансакцијата се однесува на плаќање на повторливи рати во редовни интервали.
301	Финансии	TRFD	Доверителски фонд	Трансакцијата се однесува на плаќање на доверителски фонд.

Прилог број 3

Листа на кодови ИСО 4217 кои ја одредуваат валутата на платежната трансакција

Реден број	Назив на валутата	Скратен назив
1	АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР	AUD
2	БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	BRL
3	БРИТАНСКА ФУНТА	GBP
4	БУГАРСКИ ЛЕВ	BGN
5	ДАНСКА КРУНА	DKK
6	ЕВРО	EUR
7	ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ	ILS
8	ИНДИСКА РУПИЈА	INR
9	ИНДОНЕЗИСКА РУПИЈА	IDR
10	ЈАПОНСКИ ЈЕН	JPY
11	ЈУЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	ZAR
12	ЈУЖНОКОРЕЈСКИ ВОН	KRW
13	КАНАДСКИ ДОЛАР	CAD
14	КИНЕСКИ ЈУАН	CNY

15	МАКЕДОНСКИ ДЕНАР	MKD
16	МАЛЕЗИСКИ РИНГИТ	MYR
17	МЕКСИКАНСКО ПЕСО	MXN
18	НОВ РОМАНСКИ ЛЕУ	RON
19	НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР	NZD
20	НОРВЕШКА КРУНА	NOK
21	ПОЛСКА ЗЛОТА	PLN
22	РУСКА РУБЉА	RUB
23	САД-ДОЛАР	USD
24	СИНГАПУРСКИ ДОЛАР	SGD
25	СПЕЦИЈАЛНО ПРАВО НА ВЛЕЧЕЊЕ (СДР)	SDR
26	СРПСКИ ДИНАР	RSD
27	ТАЈЛАНДСКИ БАХТ	THB
28	ТУРСКА ЛИРА	TRY
29	УНГАРСКА ФОРИНТА	HUF
30	ФИЛИПИНСКО ПЕСО	PHP
31	ХОНГКОНШКИ ДОЛАР	HKD

32	ЧЕШКА КРУНА	CZK
33	ШВАЈЦАРСКИ ФРАНК	CHF
34	ШВЕДСКА КРУНА	SEK

Прилог број 4

Лого
официјални информации на давателот на платежни услуги

Б А Р А Њ Е

за пренесување на платежната сметка

(во согласност со дел четврти, глава IV од Законот за платежни услуги и платни системи (во натамошниот текст: Законот))

Јас долупотпишаниот: _____, со ЕМБГ _____,
со документ за лична идентификација _____, број: _____, издадена од
_____, број на клиент _____, адреса: _____,
телефон _____, електронска пошта _____
и број на платежна сметка отворена кај (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето
на платежната сметка) на која сакам да го извршам пренесувањето:
_____ ,

со ова барање за пренесување на платежната сметка изјавувам дека, врз основа на одредбите од дел четврти, глава IV од Законот, го овластувам _____ (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) во улога на давател на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка, да ги изврши сите активности, согласно одредбите од Законот за пренесување на платежната сметка на мое име и со број: _____, валута: _____, којашто ја одржува давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка (име на давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка), и тоа:

1. Го овластувам (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) во улога на давател на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка да побара извршување на активностите наведени во точките 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 од ова барање и го овластувам давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка да ги исполни овие активности во дефинираните рокови согласно Законот:
- 1.1 ☐ Да достави на (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) листа на постоечките трајни налози за кредитни трансфери и расположливите информации за мандатите за директните задолжувања.
- 1.2 ☐ Да достави на (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) расположливи информации за повторливите приливни кредитни трансфери и за мандатите за директни задолжувања, кои биле извршени во корист или на товар на мојата платежна сметка во претходните тринаесет месеци.
- 1.3 ☐ Да прекине со прием на директните задолжувања и на приливните кредитни трансфери од датумот определен во ова барање, доколку давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка нема воспоставен систем за автоматско пренасочување на приливните кредитни трансфери и на директните задолжувања кон мојата платежна сметка кај давателот на платежните услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка.
- 1.4 ☐ Да ги отповика трајните налози од датумот определен во ова барање за пренесување на платежната сметка.
- 1.5 ☐ Да го пренесе преостанато позитивното салдо на парични средства на мојата платежна сметка кај (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) на датумот определен во ова барање.
- 1.6 ☐ Да ја затвори платежната сметка на датумот определен во ова барање.

Сакам датумот за извршување на активностите од потточките 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 од ова барање да биде: _____ .

☐ Сакам да добијам копија од информациите добиени во потточките 1.1 и 1.2 од ова барање.

☐ Не сакам да ги префрлам приливните кредитни трансфери, трајните налози и мандатите за директно задолжување од / до следните договорни страни:

2. По добивањето на информациите од точка 1 од ова барање од давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка, го овластувам (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) во улога на давател на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка да ги спроведе следните активности во дефинираните рокови согласно со одредбите од Законот:
- 2.1. ☐ Да изготви трајни налози од мое име врз основа на добиените информации за елементите на активните трајни налози и започне со извршување веднаш по датумот на нивното изготвување.
 - 2.2. ☐ Да ги направи сите потребни подготовки за прифаќање на директните задолжувања, а за кои добил информации од давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето и веднаш да започне со нивното прифаќање.
 - 2.3. ☐ Да ги информира плаќачите коишто вршат повторливи приливни кредитни трансфери во корист на мојата платежна сметка кај давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка, за податоците на платежната сметка отворена кај (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) и да им достави копија од ова барање.
 - 2.4. ☐ Да ги информира примачите кои користат директно задолжување за наплата на парични средства од платежната сметка кај давателот на платежни услуги што врши пренесување на платежна сметка, за податоците на мојата платежна сметка отворена кај (име на давател на платежни услуги што прима пренесување на платежна сметка) и за датумот откако ќе може да се наплатуваат директните задолжувања од оваа платежна сметка и да им даде копија од ова барање.

☐ Изјавувам дека лично ќе ги дадам информациите наведени под точките 2.3. и 2.4. од ова барање.

3. Со поднесување на ова барање, изјавувам:

Јасно ми е дека платежната сметка којашто се води кај давателот што го врши пренесувањето на платежната сметка нема да биде пренесена кај (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) доколку кон давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето имам ненамирани обврски за платежната сметка.

Јасно ми е дека информациите за платежните трансакции претставуваат деловна тајна согласно Законот и сум согласен да биде откриена од давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка на (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка).

Согласен сум моите лични податоци со коишто располагаат (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка) и давателот на платежни услуги што го врши пренесувањето на платежната сметка меѓусебно да ги разменуваат, а со цел пренесување на платежната сметка кај (име на давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежната сметка).

Место: _____

Име, презиме и потпис на корисникот на платежни услуги:

Датум: _____

За давателот на платежни услуги што го прима пренесувањето на платежни услуги

Потпис на вработен кој го примил барањето:

Датум: _____

ИНФОРМАТИВЕН ЛЕТОК
за платежна сметка со основни функции

Име на давателот на платежна услуга
[Формат по избор на давателот на платежна услуга]

ЦЕЛ

Платежната сметка со основни функции се отвора и гласи во денари и е наменета за потрошувач со живеалиште и престојувалиште во Република Северна Македонија или потрошувач на кој му е одбиено барањето за престој и чие напуштање на Република Северна Македонија не е можно поради правни или други практични причини (принцип на невраќање), да извршува платежни трансакции на територија на земјата без надоместоци или надоместок со разумна висина.

Платежната сметка со основни функции на потрошувачот му овозможува извршување неограничен број операции во врска со услугите. Пристапот до платежната сметка со основни функции не е обврзан со користењето дополнителни производи и услуги.

Барањето за отворање платежна сметка со основни функции, <<давателот на платежни услуги>> може да го одбие доколку потрошувачот веќе има отворено платежна сметка со основни функции или поседува повеќе од една платежна сметка во денари која овозможува извршување платежни трансакции кај истата или кај друга банка или штедилница во земјата.

Платежната сметка со основни функции се отвора не подоцна од десет работни дена од приемот на барањето со сите неопходни документи за отворање на платежната сметка и потпишување рамковен договор.

НАДОМЕСТОЦИ

<< Име на давателот на платежни услуги >> ги пресметува следниве надоместоци за платежната сметка со основни функции:

Се наведуваат услугите поврзани со платежната сметка за основни функции и надоместоците за секоја од нив		
Услуга	Надоместок за потрошувачот	Надоместок за потрошувачот корисник на законски права
Отворање платежна сметка		
- отворање платежна сметка		
Одржување на платежната сметка		
- одржување на платежната сметка		
Затворање на платежната сметка		
- затворање на платежната сметка		
Онлајн користење на платежните услуги		

- интернет		
- мобилна апликација		
Уплата на парични средства		
- на шалтер		
- на банкомат		
Повлекување готовина		
- на шалтер		
- со дебитна картичка на банкомат кај истиот давател на платежни услуги		
- со дебитна картичка на банкомат кај друг давател на платежни услуги во земјата		
- со дебитна картичка на банкомат кај друг давател на платежни услуги во странство		
- со кредитна картичка на банкомат кај истиот давател на платежни услуги		
- со кредитна картичка на банкомат кај друг давател на платежни услуги во земјата		
- со кредитна картичка на банкомат кај друг давател на платежни услуги во странство		
Платежни трансакции со директно задолжување		
- кон платежна сметка кај истиот давател на платежни услуги		
- кон платежна сметка кај друг давател на платежни услуги во земјата		
Платежни трансакции со платежна картичка, вклучително и за онлајн плаќање		
- плаќање со платежна картичка на терминалски уред на физичкото место на продажба		
- онлајн плаќање со платежна картичка		
Платежни трансакции со кредитни трансфери		
- иницирани на хартија кон платежна сметка кај истиот давател на платежни услуги		
- Иницирани со онлајн банкарство кон платежна сметка кај истиот давател на платежни услуги:		
- интернет		
- мобилна апликација		
- иницирани на хартија кон платежна сметка кај друг давател на платежни услуги извршени преку КИБС		
- иницирани со онлајн банкарство кон платежна сметка кај друг давател на платежни услуги извршени преку КИБС:		
- интернет		
- мобилна апликација		
- иницирани на хартија кон платежна сметка кај друг давател на платежни услуги извршени преку МИПС		
- иницирани со онлајн банкарство кон платежна сметка кај друг давател на платежни услуги извршени преку МИПС:		
- интернет		
- мобилна апликација		

- трајни налози извршени кај истиот давател на платежни услуги		
- трајни налози извршени преку КИБС		
- трајни налози извршени преку МИПС		
Издавање платежна картичка		
Издавање дебитна картичка:		
- Уписнина		
- членарина		
Издавање кредитна картичка:		
- уписнина		
- членарина		